

Службен гласник на Општина Штип

Службен гласник
на Општина Штип
Излегува по потреба

Број 18
07 декември 2022 година

Година LVIV



СОДРЖИНА

Р. бр.		страна
762.	Решение за објавување на Одлука за одобрување на трансфер на средства за реализација на проектот „Заеднички активности за спречување на шумски пожари во прекуграничниот регион“	1282
763.	Одлука за одобрување на трансфер на средства за реализација на проектот „Заеднички активности за спречување на шумски пожари во прекуграничниот регион“	1282
764.	Решение за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства за поставување на ограда на кејот на река Отиња	1283
765.	Одлука за одобрување на финансиски средства за поставување на ограда на кејот на река Отиња	1284

- | | | |
|------|---|------|
| 766. | Решение за објавување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на стапките на данок на имот, данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности | 1284 |
| 767. | Одлука за изменување на одлуката за утврдување на стапките на данок на имот, данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности | 1285 |
| 768. | Решение за објавување на Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко–планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 6774/1 КО Штип–5 со намената на бесправно изградениот објект | 1286 |
| 769. | Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко–планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 6774/1 КО Штип–5 со намената на бесправно изградениот објект | 1287 |
| 770. | Решение за објавување на Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко–планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 5969/1 КО Штип–3 со намената на бесправно изградениот објект | 1287 |
| 771. | Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко–планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 5969/1 КО Штип–3 со намената на бесправно изградениот објект | 1288 |
| 772. | Решение за објавување на Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 5998/1 и КП 5498/2 КО Штип–3 со намената на бесправно изградениот објект | 1288 |
| 773. | Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко –планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 5998/1 и КП 5498/2 КО Штип–3 со намената на бесправно изградениот објект | 1289 |
| 774. | Решение за објавување на Одлука за определување на висината на надоместокот за стопанисување со јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип (концесија) | 1290 |
| 775. | Одлука за определување на висината на надоместокот за стопанисување со јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип (концесија) | 1290 |

776.	Решение за објавување на Одлука за дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип	1291
777.	Одлука за дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип	1292
778.	Решение за објавување на Одлука за изведување/поставување на подземни садови за комунален отпад на територијата на Општина Штип	1292
779.	Одлука за изведување/поставување на подземни садови за комунален отпад на територијата на Општина Штип	1293
780.	Решение за објавување на Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка	1295
781.	Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка	1295
782.	Решение за објавување на Одлука за формирање на заедничка комисија за МОС помеѓу Општина Штип и Општина Кочани	1296
783.	Одлука за формирање на заедничка комисија за МОС помеѓу Општина Штип и Општина Кочани	1297
784.	Решение за објавување на Решение за именување на членови на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Штип и Општина Кочани	1298
785.	Решение за именување на членови на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Штип и Општина Кочани	1299
786.	Решение за објавување на Одлука за одобрување финансиски средства за лекување	1299
787.	Одлука за одобрување финансиски средства за лекување	1300
788.	Решение за објавување на Одлука за одобрување финансиски средства на кикбоксерски клуб „Д – Џим” – Штип	1300
789.	Одлука за одобрување финансиски средства на кикбоксерски клуб „Д – Џим” – Штип	1301
790.	Решение за објавување на Правилник за критериумите и начинот на остварување на правото на додаток за домување	1302
791.	Правилник за критериумите и начинот на остварување на правото на додаток за домување	1302

792.	Решение за објавување на Програма за работа на советот на Општина Штип за 2023 година	1309
793.	Програма за работа на советот на Општина Штип за 2023 година	1309
794.	Решение за објавување на Заклучок заусвојување на Листа на годишнини на значајни настани и личности за 2023 година	1325
795.	Заклучок заусвојување на Листа на годишнини на значајни настани и личности за 2023 година	1326
796.	Решение за објавување на Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележија за периодот 2023 – 2027 година	1326
797.	Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележија за периодот 2023 – 2027 година	1327
798.	Решение за објавување на Програма за култура на Општина Штип за 2023 година	1332
799.	Програма за култура на Општина Штип за 2023 година	1332
800.	Решение за објавување на Програма за одбележување на новогодишни и божиќните празници 2022/2023 година	1337
801.	Програма за одбележување на новогодишни и божиќните празници 2022/2023 година	1338
802.	Решение за објавување на Програма на Општина Штип од областа на предучилишно, основно и средно образование за 2023 година	1340
803.	Програма на Општина Штип од областа на предучилишно, основно и средно образование за 2023 година	1340
804.	Решение за објавување на Програма за локален економски развој на Општина Штип за 2023 година	1366
805.	Програма за локален економски развој на Општина Штип за 2023 година	1366
806.	Решение за објавување на Програма за активностите на Општина Штип од областа на спортот за 2023 година	1376
807.	Програма за активностите на Општина Штип од областа на спортот за 2023 година	1376
808.	Решение за објавување на Одлука за донесување на Годишна програма за работа на општинска установа за култура „Дом на Млади“ – Штип за 2023 година со финансиски планови, сметка 903, 603 и 787 за 2023 година	1381

809.	Одлука за донесување на Годишна програма за работа на општинска установа за култура „Дом на Млади“ – Штип за 2023 година со финансиски планови, сметка 903, 603 и 787 за 2023 година	1382
810.	Решение за објавување на Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип по Програмата за уредување на градежно земјиште (квартал јули – септември 2022 година)	1392
811.	Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип по Програмата за уредување на градежно земјиште (квартал јули – септември 2022 година)	1392
812.	Решение за објавување на Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип по Програмата за одржување на локални патишта и улици во Општина Штип (квартал јули – септември 2022 година)	1393
813.	Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип по Програмата за одржување на локални патишта и улици во Општина Штип (квартал јули – септември 2022 година)	1394
814.	Решение за објавување на Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип по Програмата за користење на јавниот простор за паркирање во Општина Штип (квартал јули – септември 2022 година)	1394
815.	Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип по Програмата за користење на јавниот простор за паркирање во Општина Штип (квартал јули – септември 2022 година)	1395
816.	Решение за објавување на Програма за одржување на локални патишта и улици во Општина Штип за 2023 година	1396
817.	Програма за одржување на локални патишта и улици во Општина Штип за 2023 година	1396
818.	Решение за објавување на Програма за одржување на локални патишта во Општина Штип за 2023/2024 година во зимски услови	1398
819.	Програма за одржување на локални патишта во Општина Штип за 2023/2024 година во зимски услови	1399

820.	Решение за објавување на Програма за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип за 2023 година	1406
821.	Програма за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип за 2023 година	1407
822.	Решение за објавување на Заклучок за усвојување на Кваратален извештај за работењето на ЈП „Исар“ – Штип со финансиски показатели за период од 01.07.2022 до 30.09.2022 година	1410
823.	Заклучок за усвојување на Кваратален извештај за работењето на ЈП „Исар“ – Штип со финансиски показатели за период од 01.07.2022 до 30.09.2022 година	1410
824.	Решение за објавување на Заклучок за усвојување на Кваратален извештај за работењето на ЈП „Исар“ – Штип за одржување на јавната чистота за период од 01.07.2022 до 30.09.2022 година	1411
825.	Заклучок за усвојување на Кваратален извештај за работењето на ЈП „Исар“ – Штип за одржување на јавната чистота за период од 01.07.2022 до 30.09.2022 година	1412
826.	Решение за објавување на Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на општинската јавна установа детска градинка „Астибо“ Штип	1412
827.	Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на општинската јавна установа детска градинка „Астибо“ Штип	1413
828.	Решение за објавување на Решение за разрешување и именување на претставници во Управниот одбор на општинска установа за култура „Дом на млади“ Штип	1414
829.	Решение за разрешување и именување на претставници во Управниот одбор на општинска установа за култура „Дом на млади“ Штип	1414
830.	Решение за објавување на Заклучок за усвојување на заложба за унапредување на родовата еднаквост и елиминирање на насилството врз жените во политиката	1415
831.	Заклучок за усвојување на заложба за унапредување на родовата еднаквост и елиминирање на насилството врз жените во политиката	1416
832.	Решение за разрешување на директор на средно општинско училиште „Јане Сандански“ - Штип	1416

- | | | |
|------|--|------|
| 833. | Решение за именување на вршител на должноста – директор на општинското средно училиште „Јане Сандански“ - Штип | 1418 |
| 834. | Решение за разрешување од функцијата вршител на должноста директор на ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“-Штип | 1419 |
| 835. | Решение за именување на вршител на должноста директор на ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“-Штип | 1419 |

762.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШУМСКИ ПОЖАРИ ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН“

I

Се објавува Одлука за одобрување на трансфер на средства за реализација на проектот „Заеднички активности за спречување на шумски пожари во прекуграничниот регион“.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7268/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

763.

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШУМСКИ ПОЖАРИ ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН“

Член 1

Се одобрува трансфер на средства за реализација на проектот „Заеднички активности за спречување на шумски пожари во Прекуграничниот регион“ во износ од 1.200.000,00 денари.

Член 2

Трансферот на средствата ќе се изврши од редовната сметка на потсметката на проектот „Заеднички активности за спречување на шумски пожари во прекуграничниот регион“.

Член 3

По завршувањето на проектот износот на средствата од 1.200.000,00 кои ќе се пренесат на сметката на потпроектот, ќе се повратат на сметката на Општина Штип .

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7268 /1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

764.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ОГРАДА НА КЕЈОТ НА РЕКА ОТИЊА

I

Се објавува Одлука за одобрување на финансиски средства за поставување на ограда на кејот на река Отиња.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7269/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

765.

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ОГРАДА НА КЕЈОТ НА РЕКА ОТИЊА**

Член 1

Се одобруваат финансиски средства во износ од 2.400.000,00 денари поставување на ограда на кејот на река Отиња.

Оградата ќе биде поставена на следните потези:

- Од Црква Св. Никола, кон Ново Село, до бензинската пумпа на „Макпетрол“;
- Од пешачкиот мост кај паркот до МВР-Штип, до мостот кај Детска Градинка
- „Вера Циривири Трена“.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Штип за 2022 и за 2023 година.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7269/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

766.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
СТАПКИТЕ НА ДАНОК НА ИМОТ, ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК И ДАНОК
НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ**

I

Се објавува Одлука за изменување на одлуката за утврдување на стапките на данок на имот, данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7270/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

767.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за даноците на имот (Службен весник на РМ број 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16, и Службен весник на РСМ број 151/21) член 22 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ број 05/02) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
СТАПКИТЕ НА ДАНОК НА ИМОТ, ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И
ПОДАРОК И ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Членот 8 од Одлуката за утврдување на стапките на данок на имот, данок на наследство и подарок и данок на промет на недвижности број 0701-1139/1 од 29.07.2022 година објавена во службен гласник на Општина Штип број 8/05 од 05.08.2005 година се менува и гласи:

„Стапката на данок на промет на недвижности е пропорционална и изнесува **4%.**“

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7270/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

768.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО–ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 6774/1 КО ШТИП–5 СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ

I

Се објавува Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко–планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 6774/1 КО Штип–5 со намената на бесправно изградениот објект.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7271/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

769.

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), а во врска со член 10 став 4 од Закон за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ
НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 6774/1 ЗА КО ШТИП-5
СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ**

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 6774/1 за Штип-5 со намената на бесправно изградениот објект.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7271/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

770.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
НА УРБАНИСТИЧКО–ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА
НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 5969/1 КО ШТИ –3 СО НАМЕНАТА НА
БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ**

I

Се објавува Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко–планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 5969/1 КО Штип–3 со намената на бесправно изградениот објект.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7272/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

771.

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), а во врска со член 10 став 4 од Закон за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ
НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 5969/1 КО ШТИП-3
СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 5969/1 КО ШТИП-3 со намената на бесправно изградениот објект.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7272/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

772.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 5998/1 И КП 5498/2 КО ШТИП – 3 СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ****I**

Се објавува Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 5998/1 и КП 5498/2 КО Штип – 3 со намената на бесправно изградениот објект.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7273/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

773.

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), а во врска со член 10 став 4 од Закон за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 5998/1 И КП 5498/2 КО ШТИП-3 СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ****Член 1**

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 5998/1 и КП 5498/2 КО ШТИП-3 со намената на бесправно изградениот објект.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7273/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

774.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ЈАВНИОТ ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД ШТИП (КОНЦЕСИЈА)

I

Се објавува Одлука за определување на висината на надоместокот за стопанисување со јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип (концесија).

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7274/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

775.

Врз основа на член 15 став 4, а во врска со член 3 став 4 од Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 11/18, 7/19 и 2/21) и член 21 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03,

18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ЈАВНИОТ ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД ШТИП (КОНЦЕСИЈА)

Член 1

Надоместокот за стопанисување со јавниот простор за паркирање од страна на друго правно лице со дозвола (концесија) изнесува 20 денари/м²/месечно, зголемен за еднаш, два пати или три пати во зависност на која зона (I, II или III) му припаѓа.

Надоместокот од став 1 ќе се користи како почетна (најниска) цена за јавно наддавање за добивање на користење и стопанисување на јавниот простор за паркирање.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7274 /1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

776.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД ШТИП

I

Се објавува Одлука за дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7275/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

777.

Врз основа на член 96 став 2 од Одлуката за комунален ред на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 16/13 и 15/21) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана 05 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД ШТИП

Член 1

Во член 21, став 2 по зборот „станбен“ се додаваат зборовите „и деловен“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7275/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

778.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ/ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОДЗЕМНИ
САДОВИ ЗА КОМУНАЛЕН ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ШТИП

I

Се објавува Одлука за изведување/поставување на подземни садови за комунален отпад на територијата на Општина Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7276/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

779.

Врз основа на член 73 став 1 алинеја 22 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/2019, 18/2020, 279/2020 и 227/2022), а во врска со член 23 став 1 алинеја 2 од Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2018, 188/2020 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 55/2021) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 5 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ/ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОДЗЕМНИ САДОВИ ЗА
КОМУНАЛЕН ОТПАД НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука се утврдува потребата од изведувањето/поставувањето на подземни садови за комунален отпад на територијата на општина Штип за локации кои не се предвидени согласно урбанистичко – планска документација.

Член 2

Подземните садови за комунален отпад од членот 1 на оваа одлука се состојат од подземен и надземен дел.

Висината на надземниот изнесува најмногу до $\frac{1}{2}$ од подземниот дел.

Подземниот дел од садот е вкопан и изведен во подземна армирано-бетонска конструкција, со механизам на подигање.

Површината за изведување/поставување на подземните садови за комунален отпад е до 16 m^2 и длабочина од 2,50 м под површината на земјата, во која површина може да се постават и повеќе подземни садови за комунален отпад.

Член 3

Локациите за кои се утврдува потреба од изведување/поставување на подземни садови за комунален отпад на територијата на општина Штип се со следниве просторни податоци:

1. ул: „Тошо Арсов“ (позади хотел „Оаза“) со координати:
 - х. 7599617.43 у. 4622186.06
 - х. 7599618.04 у. 4622184.58
 - х. 7599621.32 у. 4622187.66
 - х. 7599621.93 у. 4622186.18

2. ул: „Кирил и Методи“ (позади стоковна куќа „Нама“) со координати:
 - х. 7599775.06 у. 4622297.27
 - х. 7599775.43 у. 4622295.71
 - х. 7599779.14 у. 4622298.25
 - х. 7599779.52 у. 4622296.69

3. ул: „29. Ноември“ (пред зграда „Промаја“) со координати:
 - х. 7599595.24 у. 4622418.13
 - х. 7599595.47 у. 4622416.55
 - х. 7599599.40 у. 4622418.74
 - х. 7599599.63 у. 4622417.1

Член 4

Составен дел на оваа одлука е Прилог 1 - Графички дел од локациите на кои се предвидува поставување на подземни садови за комунален отпад.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7276/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

780.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

I

Се објавува Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7277/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

781.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ број 79/09), член 14 став 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општината Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип, на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

Член 1

Се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Штип и Општина Кочани заради заедничко вршење на работите од надлежност на општините кои се однесуваат на инспекциски надзор од страна на Одделението за градежен надзор и надзор над сообраќај и патишта во Општина Штип за потребите на Општина Кочани.

Член 2

Меѓуопштинската соработка од членот 1 на оваа Одлука ќе се остварува преку склучување на Доовор за вршење на определени работи од страна на една општина за една или повеќе други општини.

Член 3

Финансиските импликации кои ќе произлезат од реализирањето на меѓуопштинската соработка ќе се утврдат во Договорот за вршење на работите, а ќе се обезбедат од Општина Кочани.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Штип“.

Број 08-7277/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател,

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

782.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА
ЗА МОС ПОМЕЃУ ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА КОЧАНИ**

I

Се објавува Одлука за формирање на заедничка комисија за МОС помеѓу Општина Штип и Општина Кочани.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7278/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

783.

Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ “ број 79/09), член 14 став 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општината Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА ЗА МОС ПОМЕЃУ
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Се формира заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Штип и Општина Кочани.

Член 2

Заедничката комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Штип и Општина Кочани ќе изготви предлог акти за основање или формирање облици преку кои ќе се остварува меѓуопштинската соработка помеѓу Општина Штип и Општина Кочани.

Член 3

Заедничката комисија е составена од 4 члена, од кои по 2 члена од секоја општина кои воспоставуваат меѓуопштинска соработка.

Комисијата од своите редови избира претседател, кој ја координира работата на комисијата.

Во работата на комисијата можат да учествуваат и стручни лица од областите во кои се воспоставува меѓуопштинската соработка.

Член 4

Комисијата од член 1 на оваа Одлука, предлозите на актите ги подготвува врз основа на претходно направена анализа.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-7278/1
05 декември 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател,

Весна Кожинкова, с.р.

784.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ
НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА
ПОМЕЃУ ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА КОЧАНИ

I

Се објавува Решение за именување на членови на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Штип и Општина Кочани.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7279/2
06 декември 2022 година

Ш т и п

Општина Штип
Градоначалник

Иван Јорданов, с.р.

785.

Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ број 79/09) и член 21 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општината Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ
ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА КОЧАНИ

1. За членови на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Штип и Општина Кочани, од редот на вработените од општинската администрација на Општината Штип се именуваат:
 - **Марија Герасимова**
 - **Катерина Везенковска**
2. Оваа Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Штип“.

Број 08-7279/1
05 декември 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател,

Весна Кожинкова, с.р.

786.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕКУВАЊЕ

I

Се објавува Одлука за одобрување финансиски средства за лекување.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7280/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

787.

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕКУВАЊЕ**

Член 1

Се одобруваат финансиски средства за лекување на Мира Арсова во висина од 3.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Штип за 2022 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-7280/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

788.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА КИКБОКСЕРСКИ КЛУБ „Д – ЏИМ“ – ШТИП**

I

Се објавува Одлука за одобрување финансиски средства на кикбоксерски клуб „Д – Џим“ – Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7281/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

789.

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 5 декември 2022 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА КИКБОКСЕРСКИ КЛУБ „ Д – ЏИМ “ – ШТИП

Член 1

Се одобруваат финансиски средства на:
-КИКБОКСЕРСКИ КЛУБ „ Д – ЏИМ “ – Штип, за програмски активности за 2022 година – во висина до 100.000,00 денари;

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Штип за 2022 година.

Член 3

Се задолжува субјектот од член 1 точка 1 на оваа Одлука да поднесат извештај за одобрените финансиски средства.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-7281/1
5 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

790.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДОДАТОК ЗА ДОМУВАЊЕ

I

Се објавува Правилник за критериумите и начинот на остварување на правото на додаток за домување.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7282/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

791.

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 104/191, 46/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21 и 294/21), член 15 став 1 точка 7 од Статутот на општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 1/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21) и врз основа на Закон за Локална самоуправа член 22 став 1 точка 7 („Службен весник на Р.М“ бр.5/02), Советот на општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година го предлага:

**ПРАВИЛНИК
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА
ПРАВО НА ДОДАТОК ЗА ДОМУВАЊЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува критериумите и начинот на остварување на правото на додаток за домување за материјално и станбено необезбедени лица (Врз основа на член 57) , (во натамошниот текст: корисникот на додаток за домување), образецот на барањето и потребната документација.

Член 2

Правото на додаток за домување се обезбедува на материјално и станбено необезбедени лица.

Материјално и станбено необезбедено лице во смисла на ставот 1 на овој член е:

- корисник на гарантирана минимална помош;
- Жртва на семејно насилство;

Член 3

Критериумите и начинот на остварување на правото на додаток за домување на овој правилник, ги определува Советот на општината Штип .

Образецот на барањето, потребната документација и начинот на остварување на правото на додаток за домување се пропишани со овој правилник прилог број 1

Средствата за остварување на правото на додаток за домување на лицата од овој член, се обезбедуваат од Буџетот на општина Штип.

Средствата за остварување на правото на додаток за домување може да се обезбедат и преку донации, кредити и слично.

Член 4

Правото на додаток за домување се остварува на начин што ќе овозможи:

- закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел;
- сместување во станбени објекти кои се во сопственост на општина Штип;

Член 5

За остварување на правото на додаток за домување, потребно е лицето:

- да е со постојано живеалиште на општина Штип од 15 години
- да е корисник на гарантирана минимална помош
- да е материјално необезбедено и
- да е станбено необезбедено
- жртва на семејно насилство во процес на реинтеграција

Член 6

За материјално необезбедено лице при остварување на правото на додаток за домување, се смета лице:

- се смета домаќинство чија вкупна просечна висина на сите приходи на сите членови на домаќинството по сите основи во последните три месеци пред поднесување на барањето за остварување на правото и во текот на користењето на правото е пониска од висината на утврдената гарантираната минимална помош, согласно Закон за социјална заштита.

- Како приход не се смета гарантирана минимална помош, надоместок заради попреченост, надоместок за помош и нега од друго лице, еднократна парична помош за новороденче, детски додаток, додаток за образование и посебен додаток, остварени согласно закон.

Член 7

Како станбено необезбедено лице во смисла на овој правилник, се смета лице кое не поседува стан или друг недвижен имот во лична сопственост, во сопственост на неговиот брачен другар или нивното малолетното дете и не користи стан под закуп во сопственост на Република Северна Македонија. Како станбено необезбедено лице во смисла на овој правилник, се смета лице до правосилно завршување на оставинска постапка за распределба на оставина на оставител, на кој може да се јави како наследник согласно закон.

Како станбено необезбедено лице нема да се смета лице кое:

- отуѓило недвижен имот во лична сопственост, во сопственост на неговиот брачен другар или нивното малолетно дете, во последните три години пред поднесување на барањето;

- врз доброволна основа или на друг начин е прифатено од родител, близок сродник или од трето лице и со тоа го решило станбеното прашање и

- не покренало постапка за распределба на оставина на оставител, на кој може да се јави како наследник согласно закон или во текот на постапката не се прифатило за наследник.

Член 8

Од страна на Советот на општина Штип во решението со кое се одлучува за правото на додаток за домување за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел, при утврдување на висината на правото се земаат предвид следните износи:

- за sameц до 4.000 денари за месечна закупнина;

- за семејство од два до четири члена до 6.000 денари за месечна закупнина и

- за семејство од пет и повеќе члена до 8.000 денари за месечна закупнина.

Од страна на Советот на општина Штип при утврдување на висината на право на додаток за домување за закупнина на индивидуален станбен објект или негов дел, се зема предвид просечната висина на закупнина на територијата од неговата месна надлежност и доставениот договор за закуп.

Член 9

Жртва на семејно насилство може да оствари право на додаток на домување во висина од 6000 денари месечно за време на процес на реинтеграција, но не подолг од 6 месеци од моментот на остварување на правото на додаток за домување.

Одлуката за доделување на додаток за домување на жртвите од семејно насилство ја носи градоначалникот, врз основа на доставена потврда од надлежните институции и истата не е предмет на одлучување од страна на Советот на општина Штип.

Член 10

За остварување на додаток за домување се поднесува барање за остварување на правото на домување до Советот на општина Штип на образец – Барање за остварување на правото на додаток за домување, кој е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува:

- Решение за остварување на правото на гарантирана минимална помош
- доказ дека не користи стан под закуп во сопственост на Република Северна Македонија;
- копија од важечка лична карта или патна исправа, која се доставува на увид заради докажување на идентитетот и државјанството;
- уверение за остварени приходи од Управата за јавни приходи;
- потврда дека не поседува недвижен имот;
- изјава заверена кај нотар, дека не поседува стан или друг недвижен имот, односно дека не отуѓил ваков имот и дека на друг начин не може да го оствари правото на домување;
- доказ дека е поведена постапка за распределба на оставина на оставител, на кој може да се јави како наследник согласно со закон или дека во текот на постапката не се прифатил за наследник;
- извод од матична книга на родени и венчани;
- потврда за редовно школување; и
- договор за закуп.
- Писмената согласност за користење на лични податоци
- потврда од ЦСР дека лицето е жртва на семејно насилство и решение од Суд за изречени мерки на заштита

Писмената согласност на подносителот за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување на правото на додаток за домување се дава на образец –Изјава , кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 11

Општина Штип е должна за секој корисник на додаток на домување да го известува Центарот за социјална работа Штип а доколку дојде до престанокот на

правото на гарантирана минимална помош на корисникот на додаток за домување. Ценарот за социјална работа да ја извести општината за настанатите промени.

Носителот на правото е должен да ја пријави бројната состојба на домаќинството, материјалната и имотната состојба за себе и сите членови во домаќинството, при поднесување на барањето и да извести за промените во текот на користењето на правото, а кои влијаат на остварување и користење на правото, во рок од 15 дена сметано од настанувањето на промената, до Советот на општина Штип.

Во случај на непочитување согласно став 2 на овој член правото на користење на додаток за домување престанува веднаш кога за тоа се прибрани докази.

Член 12

Временскиот период на траење на правото на додаток на домување е 6 месеци со можност за продолжување на дополнителни 6 месеци. Најдоцна 1 месец пред истекувањето на корисничкото право на додаток за домување на корисникот кој што бара уште 6 месеци на право на додаток на домување е должен повторно да достави барање со комплет документација не постара од 30 дена.

Член 13

Советот на општина Штип има право да врши проверка на исполнетоста на сите зададени критериуми за остварувањето на правото на додаток за домување на член 10 од овој правилник во периодот на траење на правото.

Член 14

Ова право ќе се остварува по принципот прв дојден прв услужен се до исцрпување на средствата предвидени за оваа намена во Буџетот на општина Штип.

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“

Број 08 – 7282 /1
05 декември 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р

Прилог 1

До

БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА ДОДАТОК ЗА ДОМУВАЊЕ

1. Податоци за носителот на барањето

Име		Презиме	
Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Единствен матичен број	
Државјанство:		Етничка припадност:	
Име на татко	Име на мајка	Брачен статус: 1. женет/мажен 2. разведен/а 3. вдовец/ца 4. вонбрачна заедница 5. непознато	
Образование: -Завршено -Во тек	Работен статус: 1. Вработен 2. Невработен 3. Пензионер		

2. Податоци од Лична карта

Број на лична карта	Издадена од	Датум на издавање	Важност до
Улица и број	Населено место	Општина	

3. Податоци за престојувалиште (само доколку се разликува од податоците во лична карта)

Улица и број	Населено место	Општина

4. Податоци за членови на домаќинство

Ред .бр.	ЕМБГ	Живеалиште/п рестојувалиште	Сродство со подносителот	Образовани е	Брачен статус	Работен однос
1.						
2.						

податоци да бидат употребени од страна на Општина Штип _____ во постапката за _____.

Изјавил
Подносител на барањето,

Службено лице

792.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ
НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА

I

Се објавува Програма за работа на советот на Општина Штип за 2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7283/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

793.

Врз основа на член 21 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ШТИП
ЗА 2023 ГОДИНА

I. Извештаен дел

1. Годишен извештај на Буџетот на Општина Штип за 2022 година.

Носител: Градоначалник

Рок: март

2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Штип за 2023 година.

Носител: Градоначалник

Рок: април, август, ноември, февруари

3. Извештај за работењето на ЈП „Исар“ - Штип во 2022 година по:

- Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални водоводи и канализации;
- Програма за работа за изнесување, транспортирање и депонирање на комуналниот и цврст и технолошки отпад
- Програма за одржување на градскиот стадион на ФК Брегалница и спортски игралишта;
- Програма за работа на РЕ „градски пазари“;
- Програма за работа на РЕ „Бања Кежовица“;
- Програма за одржување и користење на парковите и други јавни површини од локално значење;
- Програма за одржување на градските гробишта;
- Програма за одржување на речните корита;
- Програма за уредување на градежно земјиште.
- Програма за работа на ЗОО Парк – Бриони

Носител: ЈП „Исар“-Штип

Рок: февруари

4. Извештај за работењето на ЈП „Исар“ Штип по програма за одржување на јавната чистота во 2022 година.

Носител: ЈП „Исар“-Штип

Рок: февруари

5. Квартален извештај за работењето на ЈП „Исар“ - Штип (со финансиски показатели) по:

- Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални водоводи и канализации;
- Програма за работа за изнесување, транспортирање и депонирање на комуналниот и цврст и технолошки отпад;

- Програма за одржување на градскиот стадион на ФК Брегалница и спортски игралишта;
- Програма за работа на РЕ „Градски пазари“;
- Програма за работа на РЕ „Бања Кежовица“;
- Програма за одржување и користење на парковите и други јавни површини од локално значење;
- Програма за одржување на градските гробишта;
- Програма за одржување на речните корита;
- Програма за уредување на градежно земјиште.
- Програма за работа на ЗОО Парк – Бриони

Носител: ЈП „Исар“-Штип

Рок: април, август, ноември, февруари

6. Извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011 “-Штип во 2022 година по:

- Програма за уредување на градежно земјиште;
- Програма за одржување на локални патишта и улици во зимски услови
- Програма за користење на јавниот простор за паркирање

Носител: ЈП „ Стипион 2011 “-Штип

Рок: февруари

7. Извештај за реализација на Програмата за одржување на локални патишта и улици во 2022 година.

Носител: ЈП „ Стипион 2011“-Штип

Рок: февруари

8. Извештај за реализација на средствата по Програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици во Општина Штип за 2022 година и Програмата за одржување на локалните патишта во Општина Штип за 2022/2023 година во зимски услови.

Носител: Одделение за буџетска
координација

Рок: февруари

9. Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“-Штип со финансиски показатели по:

- Програма за уредување на градежно земјиште;
- Програма за одржување на локални патишта и улици;
- Програма за одржување на локални патишта и улици во зимски услови.

- Програма за користење на јавниот простор за паркирање

Носител: ЈП „Стипион 2011“-Штип

Рок: април, август, ноември, февруари

10. Годишен извештај за финансиското работење на Друштво за спортски дејности АД „Брегалница 2008“ Штип во 2022 година.

Носител: Градоначалник

Рок: февруари

11. Полугодишен извештај за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на Општина Штип.

Носител: Сектор за внатрешни работи

Полициска станица-Штип

Рок: јули, јануари

12. Годишен извештај за работа на ООУ „Димитар Влахов“-Штип за учебната 2022/2023 година.

Носител: ООУ „Димитар Влахов“-Штип

Рок: август

13. Годишен извештај за работа на ООУ „Тошо Арсов“-Штип за учебната 2022/2023 година.

Носител: ООУ „Тошо Арсов“-Штип

Рок: август - септември

14. Годишен извештај за работа на ООУ „Ванчо Прке“-Штип за учебната 2022/2023 година.

Носител: ООУ „Ванчо Прке“-Штип

Рок: август - септември

15. Годишен извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“-Штип за учебната 2022/2023 година.

Носител: ООУ „Гоце Делчев“-Штип

Рок: август - септември

16. Годишен извештај за работа на ООУ „Славејко Арсов“-Штип за учебната 2022/2023 година.

Носител: ООУ „Славејко Арсов“-Штип
Рок: август - септември

17. Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип за учебната 2022/2023 година.

Носител: СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип
Рок: септември - октомври

18. Годишен извештај за работа на СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип за учебната 2022/2023 година.

Носител: СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип
Рок: септември - октомври

19. Годишен извештај за работа на СОУ „Коле Нехтенин“-Штип за учебната 2022/2023 година.

Носител: СОУ „Коле Нехтенин“-Штип
Рок: септември - октомври

20. Годишен извештај за работата на СОУ „Јане Сандански“-Штип за учебната 2022/2023 година.

Носител: СОУ „Јане Сандански“-Штип
Рок: септември - октомври

21. Годишен извештај за работа на Општинска јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип за 2022/2023 година.

Носител: ОЈУДГ „Астибо“-Штип
Рок: октомври

22. Годишен извештај за работа на Јавна установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири-Трена“-Штип за 2022/2023 година.

Носител: ЈУДОДГ „Вера Циривири-Трена“
Рок: октомври

23. Извештај за работењето на Општинска установа за култура Дом на млади -Штип за 2022 година.

Носител: Општинска установа за култура
Дом на млади
Рок: февруари

24. Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови за 2022 година.

Носител: Одделение за урбанизам,
градежништво, станбени работи и
заштита на животната средина
Рок: јануари

25. Извештај за реализацијата на програмата за уредување на градежно земјиште за 2022 година.

Носител: Одделение за уредување на
градежно земјиште, регулација и
геодетски работи
Рок: јануари

26. Извештај за реализација на Програмата за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Штип за 2022 година.

Носител: Одделение за уредување на
градежно земјиште, регулација
и геодетски работи
Рок: јануари

27. Извештај за извршување на одлуките на Советот на Општина Штип.

Носител: Градоначалник
Рок: април, јули, октомври, јануари

28. Извештај за реализација на Програмата за култура за 2022 година.

Носител: Одделение за јавни служби
Рок: февруари

29. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Штип од областа на спортот за 2022 година.

Носител: Одделение за јавни служби
Рок: февруари

30. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Штип од областа на социјалната, детската и здравствената заштита за 2022 година.

Носител: Одделение за јавни служби

Рок: февруари

31. Извештај за реализација на Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на Општина Штип за 2022 година.

Носител: Одделение за комунални дејности

Рок: февруари

32. Годишен извештај за работењето на комуналната инспекција

Носител: Комунален инспектор

Рок: март

33. Годишен извештај за работењето на овластениот инспектор за патен сообраќај.

Носител: овластен инспектор за патен сообраќај

Рок: март

34. Годишен извештај за работењето на овластениот инспектор за животна средина.

Носител: овластен инспектор за животна средина.

Рок: февруари

35. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на Општина Штип за 2022 година.

Носител: Одделение за урбанизам, градежништво, станбени работи и заштита на животна средина

Рок: јануари

36. Извештај за реализација на програмата за локален економски развој за 2022 година.

Носител: Одделение за локален економски развој

Рок: јануари

37. Годишен извештај за начинот на користењето на спортските сали при основните и средните училишта во Општина Штип.

Носител: Одделение за јавни служби

Рок: јануари

38. Годишен извештај за наменската употреба на средствата собрани од користењето на спортските сали од основните и средните општински училишта.

Носител: Основни и средни општински
училишта

Рок: јануари

39. Извештај на Комисија за утврдување на висина на штетата настаната од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи.

Носител: Комисија за утврдување на висина
на штетата настаната од природни
непогоди, епидемии, епизоотии,
епифитотии и други несреќи

Рок: по потреба

40. Годишен извештај за работата на единицата за локална самоуправа за напредокот на состојбата со еднакви можности на жените и мажите

Носител: Координатор за еднакви можности
Комисија за еднакви можности

Рок: март/април

41. Годишен извештај за работењето на Фондација за информатичка технологија и солидарен фонд.

Носител: Фондација за информатичка
технологија и солидарен фонд

Рок: март

43. Извештаи од спортските клубови за одобрените парични средства.

Носител: Спортски клубови

Рок: јануари

II. Програмски дел

1. Програма за работа на Советот на Општина Штип за 2024 година
Носител: Совет на општина Штип
Рок: ноември
2. План на програми за развој на Општина Штип за период 2024 до 2026 година.
Носител: Градоначалник
Рок: ноември
3. Програма за уредување на градежно земјиште за 2024 година
Носител: Одделение за уредување на градежно земјиште, регулација и геодетски работи
Рок: октомври
4. Програма за одржување на локални патишта и улици за 2024 година.
Носител: ЈП „Стипион 2011“-Штип
Рок: октомври
5. Програма за одржување на локалните патишта и улици во Општина Штип за 2024/2025 година во зимски услови.
Носител: ЈП „Стипион 2011“-Штип
Рок: октомври
6. Програма за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на Општина Штип за 2024 година
Носител: ЈП „Стипион 2011“-Штип
Рок: октомври
7. Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални водоводи и канализации за 2024 година.
Носител: ЈП „Исар“-Штип
Рок: октомври
8. Програма за работа за изнесување, транспортирање и депонирање на комуналниот и цврст и технолошки отпад за 2024 година.

Носител: ЈП „Исар“-Штип

Рок: октомври

9. Програма за одржување на градскиот стадион на ФК „Брегалница“ и спортски игралишта за 2024 година.

Носител: ЈП „Исар“-Штип

Рок: октомври

10. Програма за работа на РЕ „Градски пазари“ за 2024 година.

Носител: ЈП „Исар“-Штип

Рок: октомври

11. Програма за работа на РЕ „Бања Кежовица“ за 2024 година.

Носител: ЈП „Исар“-Штип

Рок: октомври

12. Програма за одржување на јавната чистота за 2024 година.

Носител: ЈП „Исар“-Штип

Рок: октомври

13. Програма за одржување и користење на парковите и други јавни површини од локално значење за 2024 година.

Носител: ЈП „Исар“-Штип

Рок: октомври

14. Програма за одржување на градските гробишта за 2024 година.

Носител: ЈП „Исар“-Штип

Рок: октомври

15. Програма за одржување на речните корита за 2024 година.

Носител: ЈП „Исар“-Штип

Рок: октомври

16. Програма за работа на ЗОО Парк – Бриони за 2024 година

Носител: ЈП „Исар“-Штип

Рок: октомври

17. Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Штип за 2024 година.

Носител: Одделение за урбанизам,
градежништво, станбени работи
и заштита на животна средина

Рок: октомври

18. Програма за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Штип за 2024 година.

Носител: Одделение за уредување на
градежно земјиште, регулација
и геодетски работи

Рок: октомври

19. Програма за поставување на урбана опрема на територијата на Општина Штип за 2024 година.

Носител: Одделение за комунални дејности

Рок: октомври

20. Програма за работа на Општинска установа за култура Дом на млади - Штип за 2024 година.

21.

Носител: Општинска установа за култура
Дом на млади-Штип

Рок: ноември

22. Годишна програма за еднакви можности за 2024 година

Носител: Координатор за еднакви
можности на Општина Штип

Рок: ноември

23. Годишна програма за работа на ООУ „Димитар Влахов“-Штип за учебната 2023/2024 година.

Носител: ООУ „Димитар Влахов“-Штип

Рок: август

24. Годишна програма за работа на ООУ „Тошо Арсов“-Штип за учебната 2023/2024 година.

Носител: ООУ „Тошо Арсов“-Штип

Рок: август

25. Годишна програма за работа на ООУ „Ванчо Прке“-Штип за учебната 2023/2024 година.

Носител: ООУ „Ванчо Прке“-Штип

Рок: август

26. Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“-Штип за учебната 2023/2024 година.

Носител: ООУ „Гоце Делчев“-Штип

Рок: август

27. Годишна програма за работа на ООУ „Славејко Арсов“-Штип за учебната 2023/2024 година.

Носител: ООУ „Славејко Арсов“-Штип

Рок: август

28. Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип за учебната 2023/2024 година.

Носител: СОУ Гимназија

„Славчо Стојменски“-Штип

Рок: септември

29. Годишна програма за работа на СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип за учебната 2023/2024 година.

Носител: СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип

Рок: септември

30. Годишна програма за работа на СОУ „Коле Нехтенин“-Штип за учебната 2023/2024 година.

Носител: СОУ „Коле Нехтенин“-Штип

Рок: септември

31. Годишна програма за работата на СОУ „Јане Сандански“-Штип за учебната 2023/2024 година.

Носител: СОУ „Јане Сандански“-Штип

Рок: септември

32. Годишна програма за работа на Општинска јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип за 2023/2024 година.

Носител: ОЈУДГ „Астибо“-Штип

Рок: октомври

33. Годишна програма за работа на Јавна установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири-Трена“-Штип за 2023/2024 година.

Носител: ЈУДОДГ „Вера Циривири-Трена“

Рок: октомври

34. Програма за активностите на Општина Штип од областа на спортот за 2024 година.

Носител: Одделение за јавни служби

Рок: септември

35. Програма за култура за 2024 година.

Носител: Одделение за јавни служби

Рок: септември

36. Програма за локален економски развој за 2024 година.

Носител: Одделение за локален
економски развој

Рок: ноември

37. Програма за социјалната, детската и здравствената заштита за 2024 година.

Носител: Одделение за јавни служби

Рок: септември

38. Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на Општина Штип за 2024 година.

Носител: Одделение за урбанизам,
градежништво, станбени работи и
заштита на животна средина

Рок: ноември

39. Програма за заштита на животната средина во Општина Штип за 2024 година.

Носител: Одделение за урбанизам,
градежништво, станбени
работи и заштита на животна
средина

Рок: ноември

III. Тематски дел

1. Информација за состојбата во територијалната противпожарна единица.

Носител: ТППЕ-Штип

Рок: јануари

2. Информација за извршување на надлежностите на градоначалникот на Општина Штип.

Носител: Градоначалник

Рок: јануари, јули

3. Информација за состојбата со бесправната градба во Општина Штип.

Носител: Градежен инспектор

Рок: март

4. Информација за работењето на Локалниот совет за превенција.

Носител: Локален совет за превенција

Рок: јануари, јули

IV.

Нормативен дел

1. Годишна сметка за Буџетот на Општина Штип за 2022 година.

Носител: Градоначалник

Рок: март

2. Годишна сметка на ЈП „Исар“-Штип за 2022 година.

Носител: ЈП „Исар“-Штип

Рок: март

3. Годишна сметка на ЈП „Стипион 2011 “- Штип за 2022 година.

Носител: ЈП „Стипион 2011 “-Штип
Рок: март

4. Годишна сметка на ООУ „Димитар Влахов“-Штип за 2022 година.

Носител: ООУ „Димитар Влахов“-Штип
Рок: март

5. Годишна сметка на ООУ „Тошо Арсов“-Штип за 2022 година.

Носител: ООУ „Тошо Арсов“-Штип
Рок: март

6. Годишна сметка на ООУ „Ванчо Прке“-Штип за 2022 година.

Носител: ООУ „Ванчо Прке“-Штип
Рок: март

- 7.Годишна сметка на ООУ „Гоце Делчев“-Штип за 2022 година.

Носител: ООУ „Гоце Делчев“-Штип
Рок: март

8. Годишна сметка на ООУ „Славејко Арсов “-Штип за 2022 година.

Носител: ООУ „Гоце Делчев“-Штип
Рок: март

9. Годишна сметка на СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип за 2022 година.

Носител: СОУ Гимназија
„Славчо Стојменски“-Штип
Рок: март

- 11.Годишна сметка на СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип за 2022 година.

Носител: СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип
Рок: март

12. Годишна сметка на СОУ „Коле Нехтенин“-Штип за 2022година.

Носител: СОУ „Коле Нехтенин“-Штип

Рок: март

13. Годишна сметка на СОУ „Јане Сандански“-Штип за 2022 година.

Носител: СОУ „Јане Сандански“-Штип

Рок: март

14. Годишна сметка на Општинска јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип за 2022 година.

Носител: ОЈУДГ „Астибо“-Штип

Рок: март

15. Годишна сметка на Јавна установа за деца - Општинска детска градинка „Вера Циривири-Трена“-Штип за 2022 година.

Носител: ЈУДОДГ „Вера Циривири-Трена“

Рок: март

16. Годишна сметка на ОУК „Дом на млади“ Штип за 2022 година.

Носител: ОУК „Дом на млади“ Штип

Рок: март

18. Буџет на Општина Штип за 2024 година.

Носител: Градоначалник

Рок: декември

19. Предлог-одлуки за донесување на деталните урбанистички планови на град Штип.

Носител: Одделение за урбанизам,
градежништво, станбени
работи и заштита на животната
средина

Рок: по потреба

20. Изготвување и измени на нормативните акти на Советот на Општина Штип.

Носител: Општинска администрација

Рок: Континуирано преку цела година

V. Информативен дел

1. Информација за инфективните заболувања во Општина Штип.

Носител: Центар за јавно здравје

Рок: февруари

2. Информација за состојбата со невработеноста во Општина Штип.

Носител: Центар за вработување

Рок: март

3. Информација за хигиено-епидемиолошката состојба во Општина Штип.

Носител: Центар за јавно здравје

Рок: јануари

4. Информација за спроведените контроли на кафе-барови и рестораните во врска со работното време.

Носител: Државен пазарен инспекторат

Рок: март

VI. Перманентна работа на Советот се сите задачи што ќе произлезат во тековното работење на Советот.

Број 08 – 7283/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

794.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЛИСТА
НА ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И
ЛИЧНОСТИ ЗА 2023 ГОДИНА

I

Се објавува Заклучок за усвојување на Листа на годишнини на значајни настани и личности за 2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7284/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

795.

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09 и 04/11), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЛИСТА НА ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ
НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ ЗА 2023 ГОДИНА**

I

Се усвојува листа на годишнини на значајни настани и личности за 2023 година.

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 07-7284/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

796.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина

Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА
ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ СО
СПОМЕН ОБЕЛЕЖИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 2023 – 2027 ГОДИНА

I

Се објавува Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележија за периодот 2023 – 2027 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7285/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

797.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) член 21 став 36 од Статутот на општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ бр. 1/03 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21) и членот 17 од Закон за меморијалните споменици и спомен обележјата („Службен весник на Република Македонија бр. 66/04 и 152/15), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе:

ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ
ЛИЧНОСТИ СО СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 2023-2027

I. Зачувувањето на споменот на важните настани и личности од историјата и културата на секој народ кои придонеле за развојот на пошироката заедница, претставува посебна законска, морална и цивилна обврска на државната и на локалната власт.

На просторот на Општината Штип низ долг временски период се вкрстосувале патиштата на личностите кои оставиле неизбришливи траги во нашата историја на опстојување, борба за слобода, независност, национална самостојност и човечко достоинство.

Во Општина Штип на голем број од овие личности и настани им се подигнати споменици и спомен-обележја како знак на благодарност и признание на граѓаните на Република Македонија и Општината Штип.

II. Предлог-програмата за одбележувањето на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја 2023-2027, опфаќа настани и личности што се од исклучително значење за историскиот развој на земјата, државноста на Република Македонија и Општината Штип.

Со поставување на спомен-обележја на подрачјето на Општина Штип се одбележуваат настани и личности од народната традиција кои се од локално значење.

Со Програмата е предвидено да се подигнат спомен обележја на истакнати личности и настани од минатото, да се изврши партерно уредување на културно и спомен обележје и одбележување на годишнини на значајни настани и личности.

Општина Штип може да ја проширува оваа програма и со одбележување на значајни настани, истакнати личности и спомен обележја по иницијатива на правни и физички лица во согласност со Законот за меморијални споменици и спомен обележја и Законот за заштита на културното наследство.

Со Програмата приоритет ќе се даде на следното:

а) Општина Штип ќе подигне спомен обележја на истакнати личности и настани од минатото:

- Генерал Михајло Апостолски – плато пред СОУ „Димитар Мирасчиев“, (за кое постои основен проект – партерно уредување за локација на споменик на генерал Михајло Апостолски)
- Дончо Штипјанчето – раскрсница „Дујле“ (за кое постои основен проект – партерно уредување за локација на скулптура Дончо Штипјанчето)
- Изградба на ново спомен обележје посветено на загинатите бранители на РМ во воениот конфликт во 2001 (локација неутврдена/дополнително ќе се утврди)
- Изградба на спомен обележје посветено на првиот официјален натпревар во кошарка во Штип и Македонија 1933 година (предлог за партерно уредување во паркот пред ОУ „В.Прке“ лево од патеката во главниот влез во училиштето.)
- Изградба на спомен обележје посветено на сесловенските просветители Св.Кирил и Методиј.

б) Општина Штип секоја година ќе ги одбележува следните годишнини на значајни настани и личности:

месец	ден	настан	место	носител на активност
Февруари	4	Ден на раѓањето на Гоце Делчев	Спомен-рељеф на „Гоце Делчев“ во	Општина Штип

			Ново Село	
Март	8.	Меѓународен ден на жената	Алеа на народни херои	ООСБМ /Комисија за еднакви можности ОШ
	11.	Ден на депортирањето на Евреите од Штип	Споменик на Евреите	Општина Штип/Заседница на Евреи на РМ
Април	6.	Ден на бомбардирањето на Штип	Спомен рељеф на Народниот театар	ООСБМ
	20.	Ден на смртта на Ацо Шопов	Спомен биста на Ацо Шопов пред Домот на културата А. Шопов“	ООСБМ
мај	3.	Ден на раѓањето на првиот претседател на РМ, Киро Глигоров	ОМЦ „Киро Глигоров	Општина Штип
		Ден на загинавањето на бранителите од Штип во конфликт во 2001	К`р теке	Општина Штип
	4.	Ден на загинавањето на Гоце Делчев	Споменик пред ректорат на „Гоце Делчев“ во Ново Село	Државен универзитет „Г.Делчев“ Штип/НУ-УБ „Г.Д“/ООУ„ГД“
	9.	Ден на победата над фашизмот	Споменик на револуцијата „Алеја на народни херои“	Општина Штип
	21.	Ден на загинавањето на борците од „Плачковичкиот партизански одред“	Алеа на народни херои	ООСБМ
	24.	„Свети Кирил и Методиј“- Денот на просветните работници – Свечена академија	Спомен обележје Сала на совет на ОШ	Сите ООУ и СОУ /Одделение за образование- Општина Штип и ООУ и СОУ

јуни	29.	Одбележување на годишнина од „Брегалничка битка“ <i>*Брегалничка битка се случила на 29 јуни-одбележувањето се организира зависно од денот во неделата:доколку е понеделник –вторник –среда се организира претходната недела, доколку четврток-петок-сабота се организира следната недела.</i>	Спомен плочана паднатите војни од Брегалничка битка – месност: Каленица	Општина Штип и Здружение за заштита и негување на српски споменици во РМ
јули	15.	Ден на загинавањето на Вера Циривири-Трена	Комплекс судски згради	ООСБМ
август	2.	Ден на Републиката	Алеа на народни херои Спомен-рељеф на „Г. Делчев“ во Ново Село, споменик на загинатите борци во с.Долани,	Општина Штип
			споменик на загинатите борци во с.Драгоево.	ООСБМ
	8.	Ден на смртта на Михајло Апостолски	Алеа на народни херои ,	Општина Штип
	17.	Ден на загинавањето на Славчо Стојменски	Алеа на народни херои	ООСБМ /СОУ „С.Стојменски“
	18.	Ден на АРМ	Споменик на Револуцијата „Исар“, Споменик на бранителите од 2001 К’ртеке	Општина Штип и Гарнизон „Јане Сандански“
	27	Во спомен на првиот официјален натпревар во кошарка во Македонија (27.08.1933)	Парк пред ООУ „Ванчо Прке“ (спомен обележје)	Сојуз на училишни спортови /Општина Штип
септември	8.	Ден на независноста	Алеа на народните херои	Општина Штип
	17.	Ден на формирањето на 14. ММНОУБ	Спомен плоча на загинатите борци во	Гарнизон „Јане Сандански“

			АРМ и споменик на бранителите од 2001 К`ртеке	
октомври	11.	Ден на народното востание	Споменик на Револуцијата „Исар“	Општина Штип
ноември	8.	Ден на ослободувањето на Штип	Споменик на Револуцијата „Исар“	Општина Штип
	18.	Ден на смртта на Љупчо Арсов	Алеа на народни херои	ООСБМ
декември	19.	„Свети Никола“ Патрон празник на Штип Одбележување на роденденот на А.Шопов	По програма-на повеќе локации Дом на млади	Општина Штип /МПЦ Општина Штип и Дом на млади
	19.	Ден на загинавањето на борците од Првиот Плачковички партизански одред	Васил Доганџиски и Јаким Стојков	ООСБМ

Покрај наведените, Општината може да ја проширува оваа програма и со одбележување на значајни настани, истакнати личности и спомен обележја по иницијатива на правни и физички лица во согласност со Законот за меморијалните споменици и спомен обележја и Законот за заштита на културното наследство.

Советот на Општината Штип ќе земе учество во одбележувањата на сите историски настани и личности значајни за македонскиот народ ,а се во организација на ООСБМ, АРМ и други институции и здруженија во Општината Штип.

III. Поблиски податоци за одбележувањето на значајните настани и видот на спомен обележјата, нивната местоположба и други податоци за спомен обележјата ќе се утврдат со одлука на Советот на Општината Штип.

IV. Финансирањето за одбележувањето на значајните настани и изградбата на спомен обележјата, трошоците за чување, одржување и заштита ќе се врши од Буџетот на Општината Штип, од Буџетот на Република Македонија, од сопствени средства на физичките или правните лица на кои ќе им биде доверено чувањето и одржувањето, како и од донации и од други извори во согласност со закон.

V. Општина Штип согласно надлежностите ќе направи увид во моменталната состојба на спомен обележјата на територијата на Штип и врз

основа на тоа со посебна одлука на Совет на Општина Штип ќе издвојат средства за санација и заштита врз основа на претходно поднесена програма.

Број 08 – 7285/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

798.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРА
НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА

I

Се објавува Програма за култура на Општина Штип за 2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7286/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

799.

Врз основа на член 7 од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана 05 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРА НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА

Раководејќи се според надлежностите дадени со Законот за локална самоуправа и Законот за култура, Локалната самоуправа Штип со понудената Програма ќе оствари своето право да поддржи, организира и реализира манифестации и содржини од културата кои се од нејзин интерес во периодот од календарската 2023 година. Со оваа програма ќе се обезбеди подобро планирање на локалниот интерес во културата за 2023 година и тоа преку реализација на традиционални манифестации на кои Општина Штип е покровител и организатор и преку институционална и финансиска поддршка на проекти, здруженија, културни манифестации, поттикнување на разновидни форми на творештво и друго.

Заради остварување на основните цели кои Локалната самоуправа ги има во сферата на културата, Програмата ги опфаќа стратешките приоритети преку поддршка во сите облици на остварувањето на културата на локално ниво и тоа:

- Создавање услови за континуирано остварување на културата на локално ниво;
- Обезбедување на услови за достапност на граѓаните до културните вредности и нивно масовно користење;
- Поддршка и промоција на културното наследство и творештво;
- Овозможување на услови за остварување и заштита на врвни културни вредности;
- Поттикнување на разновидноста и разноличноста во културата на локално ниво.

Затоа, Програмата за култура за 2023 година акцентот го става на следните – конкретни облици на остварување на културата:

А) Одржување на културни манифестации во кои Општина Штип се јавува како организатор;

Б) Поддршка на проекти на институции, здруженија на граѓани и поединци кои реализираат содржини кои се од интерес на локалната заедница;

В) Поддршка и реализација на квалитетни програми/проекти со стимулирање на сите видови творештвото, популаризација, презентација и користење на културното наследство);

Г) Соработка, посредување и размена на културни програми /Меѓународна културна соработка /

Д) Активности во ОМЦ „Киро Глигоров“ Штип

А) Одржување на културни манифестации во кои Општина Штип се јавува како организатор:

- **Новогодишен/божиќен концерт**

Традиционално по повод Новогодишните празници и најголемиот христијански празник Божиќ, Општината е целосен покровител и реализира одбележување на празникот како подарок до граѓаните на Штип. Концертот е целовечерен со настап на реномиран оркестар .

Концертот се реализира во период - од последната недела од декември до средината на јануари.

Буџетот за реализацијата на Концертот е 200.000,00 денари

- **Во чест на пролетта**

2023 година означува мал јубилеј ов чинот на признавањето на Четрсе како нематеријално духовно богатство признаено од УНЕСКО.

Последователно веќе неколку години Општината преку поддршка на единствената локална установа од културата Дом на млади, реализира програми кои ја зголемуваат празничноста и чествувањето на Четириесет маченици/ Младенци-.

Оваа јубилејна година празнувањето ќе биде поизразено со тоа што покрај веќе традиционалните содржини: Фолк концерт и дефиле на фолклорни групи (младински) од регионот по централното градско подрачје и концерт во Дом на млади (носители КУД од општината), цртање на графити на утврдени локации во градот (арт работилница); традиционален конкурс и изложба на уметничка фотографија и завршен рок концерт на штипски групи - во заедничка организација на Општината и Ротари клубот од Штип за првпат ќе се реализира маратон низ улиците на Штип (по примерот на големите манифестации од тој тип) . Се предвидува истиот да стане традиционален.

Одбележувањето ќе трае неколку дена со завршни манифестации на денот на празнувањето на Денот на пролетта -22. март 2023.

Буџетот за реализација на целата манифестација 350.000,00 денари.

- **Штипско Културно Лето**

Најстарата манифестација во Штип традиционално во 2023 ќе се одржи по 38 пат. Преку претходно утврдена програма која го задоволува основниот вообичаениот концепт, разновидност на програми и содржини во летниот период ќе се реализираат содржини во периодот јуни – јули со тенденција тежиштето и значењето на истата постепено да се префрла на единствената ОУК „Дом на млади“.

Буџетот за реализација на ШКЛ изнесува 600.000,00.

- **Фестивал на музика МАКФЕСТ**

Во 2023 година во својот непречен континуитет Фестивалот на музика Макфест ќе ја одбелеи својата 38 година на одржување.

Во својот нов концепт Фестивалот низ две фестивалски вечери ќе се реализира во втората недела од октомври.

Согласно веќе востановената пракса организацијата ќе му се довери на тим кој е посебно ангажиран и кој за истата поднесува посебен проект .

Општина Штип во реализацијата на целиот буџет учествува во 5.000.000,00 денари останатиот дел се обезбедува преку спонзорства.

- **Одбележување на 8 ноември Денот на ослободувањето на Штип**

Традиционалното одбележување на 8 ноември Денот на ослободувањето на Штип/ Митровден и оваа година, покрај другите традиционални содржини ќе биде реализирано низ Програма која опфаќа и програми од културата, пред се, традиционални манифестации врзани за тоа одбележување (Свечена седница на Советот на Општина Штип (со доделување на Признанија 8. Ноември), Митровденски средби – промоција на нови доктори на науки, изложби на ликовни уметници, и др.). Одбележувањето на овој празник редовно се користи за промоција на нови достигнувања на наши самостојни уметници, здруженија, клубови кои ќе бидат дел од одбележувањето.

Одбележувањето се реализира во периодот од 5 до 8 ноември.

Буџетот за реализација на Одбележувањето изнесува 200.000 денари.

- **Одбележување на 19 декември – Денот на градот**

Денот на градот како традиционална манифестација е во целосно покровителство на Општина Штип. Во рамките на истата покрај Свечената академија се реализираат и празничен концерт на афирмиран состав или ансамбал и Празнична литија и мини концерт на плоштад Слобода. Во рамките на истата манифестација се доделува Орденот 19 декември-Свети Никола и Признанијата 19. Декември.

Одбележувањето е на 18 и 19 декември.

Буџетот за реализација на манифестацијата е 300.000 денари.

- **Манифестација за промоција на современа уметност**

Манифестацијата би се реализирала во втората половина од годината и има за цел да промовира врвни современи автори и уметници актуелни во дадениот момент. Тоа може да биде од сите сфери на уметноста: музиката, литературата, ликовната, драмската уметност и сл. Поточно, тоа може да биде: концерт/промоција на автор/ликовна колонија/престижна театарска претстава. Буџетот за реализација на манифестацијата е 500.000,00.

Б) Поддршка на проекти на институции, здруженија на граѓани и поединци кои реализираат содржини кои се од интерес на локалната заедница

- **Поддршка на проекти на поединци и здруженија согласно Посебниот правилник за поддршка на проекти од културата**

Надвор од усвоениот Правилник и утврдените критериуми за финансирање на програми и проекти на локално ниво, Општина Штип ќе се јави како поддржувач на проекти предложени од здруженија на граѓани, самостојни уметници или клубови кои во својата суштина имаат пошироко значење за градот и неговата традиција. За истите ќе бидат доделувани средства врз основа на оценка на Комисијата за култура и Советот, согласно тежината и значењето на проектот.

Буџетот за реализација на овие активности е 350.000 денари.

В) Поддршка и реализација на квалитетни програми/проекти со стимулирање на сите видови творештвото (популаризација, презентација и користење на културното наследство)

- **Објавување на значаен труд дела со темелна вредност (монографии, христоматии, реизданија на редактирани дела, носачи на звук) поврзани со Штип и неговата афирмација** Со цел да се овозможи остварување и заштита на врвни културни вредности кои имаат, пред се, значење за Штип неговата традиција и историја, а во функција на поддршка и промоција на културното наследство и поттикнување на творештвото, Општина Штип ќе распише јавен повик за поддршка на проекти –трудови од посебно значење и поврзаност со Штип.

Буџетот за реализација на оваа активност е 300.000 денари.

Г) Соработка, посредување и размена на културни програми /Меѓународна културна соработка /

- **Реализација на едно гостување претставување на уметници и творештво од Штип преку размена со пријателски, односно збратимени градови и држави.**

Во функција на афирмација на своите културни вредности и традиција, како и промоција на културното наследство на Штип, Општината ќе се јави како организатор / посредник при размена на културни содржини со други градови надвор од РМ/.

Буџетот потребен за реализација на оваа активност изнесува 250.000 денари.

- **Обезбедување на услови за учество на ансамбли, клубови или поединци на врвни културни манифестации во Република Македонија и надвор од неа.**

Во текот на една календарска година пристигнуваат покани до ЛС за свое претставување преку учество на уметници на разни фестивали и манифестации. Зависно од природата на самата манифестација Општина Штип обезбедува патување на одредена група, ансамбал, односно ги покрива трошоците поврзани со истите.

Буџетот за реализација на оваа активност изнесува 250.000денари.

Д) Активности во ОМЦ „Киро Глигоров“ Штип

Во текот на целата календарска година ОМЦ „Киро Глигоров“ ќе ја остварува својата основна функција за посета на спомен собата на Првиот претседател на Р.Македонија Киро Глигоров.

Со цел афирмација на ликот и делото на првиот претседател на РМ, Киро Глигоров ќе се преземаат активности за промоција на ОМЦ „Киро Глигоров“. Исто така ќе се обноват, односно изработат промотивни материјали: печатење на флаер за ОМЦ/привезок/ и др. промотивен материјал.

Буџетот за реализација на активностите во ОМЦ „Киро Глигоров“ Штип изнесува 150.000,00 денари.

Програмата за култура ќе се стреми предвидените содржини да се реализираат преку остварување и во согласност со интересот и афинитетот од двата пола. При тоа ќе промовира и практикува родов баланас.

Конечно за реализација на предвидената програма за култура за 2023 година од буџетот на Општина Штип ќе биде потребно да се предвидат вкупно 9.000.000,00 денари (девет милиони денари).

Оваа програма влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе се применува од 01.01.2023.

Број 08 – 7286/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

800.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НОВОГОДИШНИ И БОЖИЌНИТЕ ПРАЗНИЦИ 2022/2023 ГОДИНА

I

Се објавува Програма за одбележување на новогодишни и божиќните празници 2022/2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7287/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

801.

ПРОГРАМА
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НОВОГОДИШНИТЕ
И БОЖИЌНИТЕ ПРАЗНИЦИ 2022/2023 ГОДИНА

Активностите кои се однесуваат на одбележувањето на Новогодишните и Божиќните празници, а се во надлежност на Градоначалникот на Општина Штип, годинава се хронолошки сепарирани во Оперативна програма, изготвена од страна на Одделението за поддршка на градоначалникот.

Празнично украсување на градот

Во периодот од 01.12.2022-30.12.2022 година е предвидено традиционално украсување градот. Односно со започнување на монтирање на новогодишни украси од 01.12.2022 година, па се до демонтажа на истите до 31.01.2023 година. Оваа активност годинава вклучува набавка на нови украси и декоративни светлечки тела како и искористување на веќе постоечките функционални декоративи а исто така предвидува ангажирање на лица за реализација на активностите.

- Наменско украсување на централното градско подрачје.
- Наменско украсување на главниот влез на градот, по должината на потегот на Булевар „Гоце Делчев“;
- Наменско украсување на Плоштад Слобода.
- Ангажирање стручни лица од „ЈП Стипион 2011“ – Штип за спроведување на монтажа/ демонтажа на електричните декоративни тела (вкупно 6 лица).

Вкупната вредност на оваа активност изнесува 350.00,00 денари.

Вредносни ваучери за дежурните служби во Општина Штип

За општинските служби кои за потребите на празничните активности воведуваат дежурства, Градоначалникот обезбедува ваучери во вредност од по 3.000,00 денари, наменети за набавка на материјални и/или физички добра.

Оваа програмска активност ги вклучува следниве институции:

- СВР Штип;
- Противпожарна служба;
- Филтер станица – ЈП „Исар“;
- Итна медицинска помош;
- Дежурен вработен – обезбедување општинска зграда;
- Казнено-поправен дом Штип;
- ЈП „Стипион“;
- Центар за управување со кризи

- АРМ
- Мнет
- Тв Стар

Предвидена е средба помеѓу Градоначалникот и претставници на овие институции, во чии рамки ќе се изврши распределбата на вредносните ваучери.

Вкупната вредност на оваа активност изнесува 33.000,00 денари.

Посета на првороденото бебе во Новата година

Традиционална посета на Одделот за гинекологија и акушерство при Клиничката болница Штип, по повод првороденото бебе во Новата година.

Локалната самоуправа доделува вредносен ваучер (20.000,00 денари) за Одделот, додека во соработка со „Комерцијална банка“ како традиционален донатор, се обезбедуваат подароци и штедна книшка со почетен вложен износ од 10.000,00 денари за првото новороденче/родилка во Новата година.

Вкупната вредност на оваа активност изнесува 20.000,00 денари.

Чествување на празникот Водици

Во рамки на активностите за одбележување на верскиот празник Водици на 19-ти јануари, предвидено е традиционално доделување награди од страна на Градоначалникот, за двајца верници кои ќе го фатат крстот кај Емир Кучук султановиот мост и мостот во Ново Село.

Вкупната вредност на оваа активност изнесува 30.000,00 денари.

БУЏЕТСКА РАМКА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НОВОГОДИШНИТЕ И БОЖИЌНИТЕ ПРАЗНИЦИ 2021/2022 ГОДИНА

Активности	Предвидени средства (во денари)
Празнично украсување на градот - Набавка на нови украсни елементи; - Монтажа/демонтажа; - Ангажман на екстерна стручна екипа; - Приклучување на украсите на електричната мрежа	350.000,00
Вредносни ваучери за дежурните служби во Општина Штип	33.000,00
Посета на првороденото бебе во	20.000,00

Новата година - Ваучер за Одделот за гинекологија и акушерство	
Чествување на Водици	30.000,00
Вкупно	433.000,00

Број 08 – 7287/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

802.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА НА ОПШТИНА ШТИП ОД ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНО, ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2023 ГОДИНА

I

Се објавува Програма на Општина Штип од областа на предучилишно, основно и средно образование за 2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7288/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

803.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08,

07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана 05 декември 2022 година, донесе:

ПРОГРАМА НА ОПШТИНА ШТИП ОД ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНО, ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2023 ГОДИНА

I. РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

Процесот на едукација на човекот претставува стекнување на знаења, вештини и способности за совладување на потребите (образовна компонента) и стекнување на животни и работни искуства, формирање ставови, развивање критички однос кон работата, доброто, вредностите на светот околу него (воспитна компонента).

Денешната перспектива на воспитно-образованиот процес, неизбежно условува образованието да се перцепира како инвестирање. Колку повеќе се вложува во образованието толку повеќе се гарантира личниот напредок на поединецот а во тие рамки и напредокот на општеството.

Примарна цел на Програмата за образование е да го стимулира напредокот во образовниот процес и да ги мотивира учениците да постигнуваат високи резултати во образованието, подобрување на квалитетот како и условите за работа. Но, секако дека во услови на мултикултурно општество една од клучните активности и цели кои ги бара воспитно-образовниот процес е способноста на наставникот за поттикнување и спроведување активности, преку кои учениците ќе стекнуваат знаења и вештини потребни за развивање и почитување на разликите меѓу луѓето, нивната култура, јазик и традиција. Во тој контекст, еден од клучните предизвици на образовната политика и образованиот процес во целина во наредниот период ќе биде подигање на квалитетот на воспитно-образовниот процес на учениците, поттикнување и негување на позитивните особини, создајните активности и практики, како и развивање на мотивите и условите за афирмација на учениковата личност. Секако дека во воспитно-образовниот процес примарното место го имаат учениците, но Програмата за образование предвидува поттик за развој и на наставниот кадар, кој добива дополнителна мотивација за сопствено развивање, унапредување и постигнување на резултати.

Една од главните компоненти на денешното мултиетничко општество и место на живеење е правилно поставување на вредностите во образовните институции и негување на чувството на заедништво. Училиштата се основната база каде од најмала возраст кај децата и младите се поттикнува прифаќањето и почитувањето на различностите од секаков карактер. За таа цел програмата содржи активности кои ја негуваат меѓуетничката интеграција, мултикултурализмот но и инклузијата на децата со посебни потреби, градејќи чувство на прифаќање на различностите и негување на еднаквоста меѓу учениците.

Програмата содржи активности од воспитно-образовен карактер, кои се наменети и ќе се реализираат во сите ниво-а на воспитно-образовниот процес, вклучувајќи ги децата од предучилишната возраст, основното и средното образование. Програмата за образование е од отворен карактер и зависно од потребите истата е подложна на дополнување и измени во текот на нејзината реализација. Исто така, предлог-проектите кои се содржани во програмата се во координација со раководните тимови на детските градинки, основните и средните училишта, Универзитетот „Гоце Делчев“ -Штип како и со раководните тимови на останатите образовни институции и установи во градот и пошироко.

I. ПРОЕКТИ

1.	ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОПФАТОТ НА ДЕЦА-РОМИ ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ
Опис на активности:	Општина Штип во соработка со Министерството за локална самоуправа ќе обезбеди средства за престој на 16 деца од ромската етничка заедница во јавните општински установи-детски градинки со тенденција на зголемување на бројот.
Стратешки насоки и цели:	Целта на проектот е поддршка и општествено интегрирање на децата од ромската етничка заедница. Зголемувањето на бројот на децата Роми и нивното згрижување во јавните општински установи, значи инклузија од најмала возраст, нивно социјализирање, но и можност за изучување на македонскиот јазик. Доколку не е совладан јазикот, подоцна, во основното образование се јавува како пречка за успешно вклучување во воспитно-образовниот процес и совладување на наставниот материјал.
Целна група:	Деца од ромска националност на возраст од 3 до 5 години кои бесплатно ќе посетуваат градинка.
Предвидена финансиска рамка:	Предвидена во Програмата за социјална, детска и здравствена заштита
Извор:	Проектот е финасиран од Министерство за локална самоуправа
2.	„НЕДЕЛА НА ДЕТЕТО“
Опис на активности:	Секоја прва полна недела од месец октомври се одбележува „Недела на детето“. Во рамките на одбележувањето се предвидени организирани активности од едукативен, воспитен, хуманитарен и спортски карактер со децата од детските градинки и основните училишта.
Стратешки насоки и цели:	Целта е одбележување и остварување на правото на секое дете за слободен, безгрижен, среќен и заштитен живот. Општина Штип преку континуирани, системски активности се залага за остварување на правата на сите деца без

	исклучок.
Целна група:	Децата од детските градинки и основните училишта
Предвидена финансиска рамка:	Предвидена во Програмата за социјална, детска и здравствена заштита
Извор:	Буџет на Општина Штип
3.	БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈ „НУЛА ЖРТВИ ВО СООБРАЌАЈОТ“
Опис на активности:	Преку разновидни активности (ликовни, литературни, творечки, практични, квиз-натпревари) учениците градат свест и одговорност за правилата, учесниците и безбедноста во сообраќајот.
Стратешки насоки и цели:	Целта на проектот е подигнување на свеста на учениците, на креативен и интересен за нив начин, од најмала до најголема возраст, со што ќе стекнат знаења и вештини за правилата, учесниците и безбедноста во сообраќајот.
Целна група:	Децата од основните училишта 3-5 одделение
Предвидена финансиска рамка:	6.000,00 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип, ОБСЕ, Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата -РСБСП, спонзорства
4.	ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТИ
Опис на активности:	Одделението за образование во соработка со Одделението за јавни служби, подржани од Детската фондација „Песталоци“, „Чекор по чекор“, „Инклузива“ и други невладини организации, ќе работи на мапирање на постоечките капацитети и поттикнување и продлабочување на соработката на локално ниво помеѓу општината, училиштата, градинките, факултетите, сервисите кои нудат услуги, родителите и бизнис компаниите во насока на поддршка на инклузијата во образованието. Активностите кои се планирани опфаќаат креирање инклузивни стратегии и локални акциски планови, укажувања на студиските програми кои едуцираат и подготвуваат идни педагошки профили, јакнење на капацитетите на училиштата во смисла на професионални компетенции на наставниците за работа со деца со посебни образовни потреби (ПОП), но и капацитетите за подобрување на условите во училиштата. Исто така планирано е поддршка на училишните капацитети за спроведување на

	инклузијата, со вклучување на родителите во обуки, работилници, јавни дебати и пошироката локална заедница во процесот на поддршка на инклузијата.
Стратешки насоки и цели:	Креирање модели на инклузивна локална заедница во која сите постоечки институции, услуги и можности би биле ставени во функција на поддршка на децата со посебни образовни потреби. На таков начин значајно би се зајакнале постоечките капацитети што претставува и главната цел на концептот на целосна инклузија.
Целна група:	Деца од детските градинки, ученици од основните општински училишта и деца кои се надвор од воспитно-образовниот процес
Предвидена финансиска рамка:	Предвидена во Програмата за социјална, детска и здравствена заштита
Извор:	Буџет на општина Штип, Детска фондација „Песталоци“, спонзорства
5.	ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦА КОИ СЕ НАДВОР ОД ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС
Опис на активности:	Согласно член 14 став 1, 2, 3 и 4 од Законот за Основно образование (Сл.Весник на РСМ од бр.161/19 и 229/20) децата кои не биле вклучени во настава, а се со надмината возрасна граница за вклучување во соодветното одделение на основното образование, имаат право на основно образование под еднакви услови, како и останатите деца. За таа цел Одделението за образование во соработка со сите надлежни институции ќе работи на детектирање на ученици кои се надвор од воспитно-образовниот процес и ученици кои се веќе запишани но поради низа причини го напуштиле воспитно-образовниот процес и нивно повторно вклучување во воспитно-образовните институции.
Стратешки насоки и цели:	Основна цел на проектот е пронаоѓање на децата кои се надвор од воспитно-образовниот процес и нивно активно вклучување или враќање во образовниот систем. Проектот ги поддржува и ги опфаќа сите деца од училишна возраст, со акцент на децата кои се со надмината возраст и не се вклучени во образованието. За овие деца постои адаптирана наставна програма и Протокол за споделување податоци со што документите/протоколите ќе бидат достапни за сите институции а вработените во општините и секако училиштата ќе бидат запознати и координирани, со цел и за овие деца да се осигура целосен пристап до образование.

Целна група:	Децата кои се надвор од воспитно-образовниот процес
Предвидена финансиска рамка:	30.000,00 денари. Финансиската рамка е определена од Проектите кои ќе се реализираат со Детската фондација „Песталоци“
Извор:	Буџет на Општина Штип, Детска фондација „Песталоци“
6.	НАДМИНУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА НА СЕГРЕГАЦИЈА НА РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ ОПШТИНСКИ УЧИЛИШТА
Опис на активности:	Преземање организирани мерки и активности за правилно распределување на учениците од сите етнички заедници во основните општински училишта, како и следење и почитување на реонизација заради надминување на појавата на сегрегација и концентрирање на ученици од една етничка заедница во едно училиште, со посебен акцент на ООУ „Гоце Делчев“-Штип.
Стратешки насоки и цели:	Еднаква застапеност и правилно распределување на учениците од ромската етничка заедница во основните општински училишта и надминување на појавата на сегрегација во ООУ „Гоце Делчев“-Штип. Инклузија и социјализација на децата од ромската етничка заедница, полесно совладување на македонскиот јазик и градење на чувство на еднаквост со останатите етнички заедници.
Целна група:	Родители на ученици во основно образование и ученици од основните општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	/
7.	ЗБРАТИМУВАЊЕ НА ОСНОВНИ ОПШТИНСКИ УЧИЛИШТА СО УЧИЛИШТА ОД СОСЕДНИТЕ ДРЖАВИ И ОСТВАРУВАЊЕ МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Опис на активности:	Одделението за образование активно работи на остварувањето на меѓудржавна соработка и поврзување со училишта од други општини и држави. Отвореноста и активностите кои се преземаат на меѓународен план ја поврзуваат и збратимуваат нашата општина со останатите општини во поширокото опкружување. Искуствата, сознанијата и достигнувањата на полето на воспитно-образовната дејност и нивната размена, отвораат можности за учење, унапредување и соработка во пошироки размери. Особено што Општина Штип веќе има реализирано ваков тип на соработка (општина Стражица во

	Р.Бугарија) а по својот етнички состав припаѓа во редот на мултикултурни и мултиетнички општини, па збратимувањето на училиштата нудат широк спектар на соработка, размена на искуства и позитивни практики на воспитно-образовно поле.
Стратешки насоки и цели:	Размената на искуства, сознанија и достигнувања во делот на образовните институции од Општина Штип со училишта од соседните држави, ќе понудат не само збогатување на содржините од воспитно-образованиот карактер, туку и долгорочна можност за развивање на перспективите на училиштата, излегување од локални рамки и градење на позитивна клима за добрососедство и почитување на различностите.
Целна група:	Основни општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	100.000,00 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип, Проекти
8.	„М ЗАЕДНИЦА“
Опис на активности:	Со воведувањето на апликацијата „МЗаяедница“ родителите од Општина Штип покрај останатите услуги кои им ја нуди оваа апликација, ќе имаат можност директно, по електронски пат да вршат упис на децата во детските градинки, како и да закажат интервју за упис на своето дете во основните училишта во општината, со почитување на принципот на реонизација.
Стратешки насоки и цели:	Воведување на ваков начин на аплицирање, електронски, само со помош на мобилен или електронски уред, ќе овозможи полесен и побрз начин на аплицирање и достава на документи. Трендот на модернизирање на работите и секојдневните постапки, односно електронскиот начин на комуникација зема сè поголем замав во светот и Општина Штип следејќи ги позитивните примери во државата, како успешна и одговорна општина со својата професионална администрација се приклучува кон овој тек.
Целна група:	Граѓани на Општина Штип
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	Проект на Центар за социјални иновации Блинк 42-21
9.	ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ВОСПИТУВАЧИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО

	ПРЕДУЧИЛИШНОТО, ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Опис на активности:	Брзиот општествен развој и потребата од усовршување без исклучок се рефлектираат во сите сфери на општественото живеење, аналогно на тоа и врз воспитно-образовниот систем и професионалниот кадар кој е ангажиран во него. Сведоци сме дека изминатите две децении се воведоа неколку реформи во основното и средно образование, законите за основно и средно образование претрпеа промени, но резултатите покажуваат дека проблеми и предизвици во образовниот систем и понатаму постојат и се продлабочуваат. Со цел подобрување на состојбата, Одделението за образование при Општина Штип, во соработка со Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип ќе работи на развивање концепт за професионалниот развој на вработените во воспитно-образовните институции-училиштата, за зајакнување на личниот и професионалниот капацитет на воспитно-образовниот кадар.
Стратешки насоки и цели:	Преку заедничко ангажирање на експертскиот кадар од Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип и вработените во предучилишното, основното и средното образование, да се создадат услови за позитивни општински политики и стратегии со цел континуиран професионален развој на вработените во предучилишното, основното и средното образование и можност за градење лидерство во училиштата.
Целна група:	Вработените во предучилишното, основното и средното образование
Предвидена финансиска рамка:	Првата година, односно 2023 година е планирано развивање на пилот концепт кој нема да вклучува финансиски средства. За следниот период од наредната 2024 година и понатаму, ќе се согледаат резултатите на проектот и можностите на општината и Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип за конкретизирање на финансиската рамка.
Извор:	Буџет на Општина Штип, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, спонзорства и донации
10.	ПРАВИЛНО УПРАВУВАЊЕ И СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАДОТ -Пат до почист развој и примена на ЗР (Редуцирај, Реупотреби и Рециклирај)
Опис на активности:	Одделението за образование во соработка со Пакомак-Скопје, ЈП „Исар“-Штип, ЈП „Стипион“, невладини организации и останатите општински институции, ќе

	организира работни средби, трибини, работилници и еколошки работни акции во основните и средни општински училишта, како и во детските градинки, заради стекнување свест, навики и практични вештини за селектирање и собирање на отпадот, како и елементарни навики за зачувување на животната средина.
Стратешки насоки и цели:	Преку воведување на теоретски и практични наставни содржини, учениците од најмала до најголема училишна возраст (предучилшно, основно и средно образование) ќе стекнуваат знаење, свест, вештини и навики за собирање и селектирање на отпадот со што преку воспитно-образовниот систем ќе образуваме граѓани кои ќе се грижат за зачувување на животната средина.
Целна група:	Детски градинки, основни и средни општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	100.000,00 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип, Пакомак-Скопје, ЈП Исар-Штип, невладини организации и спонзорства

II. АКТИВНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ВО ДЕЛОТ НА ПРЕДШКОЛСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ-ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНА ШТИП

1.	ПОДРШКА ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТУВАЛИШТЕ ЗА ПСИХОЛОШКА ПОДРШКА НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СО ПОТЕШКОТИИ ВО РАЗВОЈОТ
Опис на активности:	Согласно зголемените потреби на родителите и нивното барање за консултации, совети и поддршка во начинот на постапување и секојдневните активности, Општина Штип во соработка со Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип и со детските градинки, ќе подржи отворање на Советувалиште за психолошка поддршка на родителите на деца со потешкотии во развојот.
Стратешки насоки и цели:	Со обезбедување на стручен совет, достапност и соработка на стручните лица од Советувалиштето за психолошка поддршка на родителите на деца со потешкотии во развојот, ќе се ублажат тешкотиите кои произлегуваат од специфичната состојбата на децата, а ќе се зголеми стручноста во секојдневните постапки кај родителите и придзвиците со кои секојдневно се соочуваат.
Целна група:	Родители на деца со посебни образовни потреби
Предвидена финансиска рамка:	Првата година, односно 2023 година е планирано развивање на пилот програма по која ќе работи советувалиштето, која нема да вклучува финансиски

	средства. За следниот период од наредната 2024 година и понатаму, ќе се согледаат резултатите и оправданоста за негово постоење како и можностите на општината за конкретизирање на финансиската рамка.
Извор:	Буџет на Општина Штип, УГД, проекти, невладини организации, спонзорства и донации.
2.	СКЛУЧУВАЊЕ МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОПШТИНА ШТИП И ФАКУЛТЕТОТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП -Практична настава на студенти од Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип, група предучилишно образование
Опис на активности:	Студентите од Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип во рамките на своите задолженија во делот на практична настава, истата ќе можат да ја реализираат во детските градинки во Општината.
Стратешки насоки и цели:	Целта на активностите е преку практичната обука, студентите да се запознаат со начинот на згрижување на децата од најмала возраст па сè до групите со највозрасни дечиња и при тоа да се стекнат со практични знаења, вештини и позитивни практики кои ќе им бидат потребни за успешно извршување на нивната идна професија.
Целна група:	Студенти од Факултетот за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, деца од детски градинки
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	/
3.	АЈДЕ ДА БИДЕМЕ ХУМАНИ „ ОД ДЕЦА ЗА ДЕЦА“
Опис на активности:	По повод „Недела на детето“(првата полна работна недела во октомври) Одделението за образование во соработка со училиштата, градинките, Црвениот крст, ЈУ Центар за социјална работа, организира хуманитарна акција во собирање на школки прибор, облека, храна и истата ќе биде наменета за децата од социјално ранливите семејства.
Стратешки насоки и цели:	Негување и развивање на позитивните чувства кај децата: хуманост, солидарност и сочувство меѓу учениците од сите возрасти и стекнување на навики за градење на похумана свест од најмала возраст.
Целна група:	Децата од детските градинки и ученици од основните училишта

Предвидена рамка:	финансиска	/
Извор:		/
4.		РАБОТИЛНИЦИ СО ИНТЕРЕСНИ И ЕДУКАТИВНИ СОДРЖИНИ ЗА ДЕЦАТА ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ -Подготвување на здрава храна -Изработка на Новогодишни честитки -Изработка на Велигденско јајце -Садење на цвеќиња и други активности со содржини од еколошки карактер
Опис на активности:		-Подготвување на здрави оброци и здрава храна во која ќе учествуваат и децата од детските градинки, -Изработка на Новогодишна честитка, -Изработка на Велигденско јајце, -Садење на цвеќиња и други активности.
Стратешки насоки и цели:		Преку едукативни содржини, квизови и работилници, децата од најмала возраст ќе стекнуваат здрави навики и свест за правилниот начин на исхрана, развивање на еколошка свест од најмала возраст за зачувување на околината, како и одбележувањето и значењето на празниците
Целна група:		Децата од детските градинки
Предвидена рамка:	финансиска	100.000,00 денари
Извор:		Буџет на Општина Штип

III АКТИВНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ВО ДЕЛОТ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1.		ПРИЕМ НА ПРВООДЕЛЕНЧИЊА И УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА, ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА
Опис на активности:		На првиот училишен ден, секое прваче добива скроман подарок од Градоначалникот на Општина Штип. Градоначалникот и вработените од Одделението за образование, традиционално, секоја година ги посетуваат сите основни општински училишта и на учениците им посакаат успешен почеток на учебната година.
Стратешки насоки и цели:		Преку добивање на скроман, симболичен подарок на првиот училишен ден, кај учениците се буди чувство на среќа и радост, мотивираност за учење и дружење со

	другарчињата.
Целна група:	Првооделенчиња од основните општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	100.000,00 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип, спонзорства
2.	ЕДУКАЦИЈА НА РОДИТЕЛИ
Опис на активности:	Информирање на семејствата кои имаат ученици во основните општински училишта со Законот за основно образование и законските обврски на родителите, преку посета на нивните домови (родители кои имаат проблем со почитување на уписната политика). Основното образование е задолжително во Р.С.Македонија и неговото прекршување повлекува законски казни. За да не дојде до инспекциски надзор и судска постапка, Одделението за образование во соработка со претставниците од етничките заедници пред сè ромската, ќе врши евидентирање на семејствата каде што се јавуваат пропусти при упис и редовност во наставата и ќе ги посети родителите за да ги информира за нивната законска обврска. Посетата ќе се реализира во месеците јуни, септември и октомври.
Стратешки насоки и цели:	Посетата на семејствата и спроведувањето на едукацијата има за цел навремено информирање на родителите особено од ромската заедница, каде се забележува најголем процент на прекршување на Законот за основно образование .
Целна група:	Родители на деца и ученици и нивно информирање за Законот за основно образование.
Предвидена финансиска рамка:	3.000,00 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип, Детска фондација „Песталоци“, невладини организации
3.	ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА СТРУДЕНТИ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП, ВО ОСНОВНИТЕ ОПШТИНСКИ УЧИЛИШТА
Опис на активности:	Студентите од Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип во рамките на своите задолженија во делот на практична настава, истата ќе можат да ја реализираат во основните училишта во општината. Покрај практичната настава студентите ќе имаат можност истовремено и да им помагаат на учениците кои имаат одредени потешкотии при

	совладувањето на наставните содржини, проблеми со изучувањето на македонскиот јазик, проблеми со совладување на наставните содржини преку користење на електронските уреди во делот на измените на реформираното основно образование, проблеми со инклузија и идентификување со училишната средина и сл.
Стратешки насоки и цели:	Целта на активностите е преку практичната обука, студентите да се запознаат со содржините и со начинот на презентирање на содржините во наставата, методологијата и методиката на настава и при тоа да се стекнат со практични знаења, вештини и позитивни практики кои ќе им бидат потребни за успешно извршување на нивната идна професија а воедно да им помогнат на учениците кои имаат потешкотии од поширок спектар во наставата.
Целна група:	Студенти од Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип и ученици од основните општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	/
4.	ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА „БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ“
Опис на активности:	Во месец септември, на почетокот на секоја учебна година Одделението за образование во соработка со Отсекот за превенција на СВР-Штип организира едукативни предавања во основните општински училишта на тема безбедност и заштита при сообраќај. На предавањата стручни лица од Отсекот за превенција детално ги запознаваат учениците од најмала возраст за мерките на претпазливост кои треба да ги презамат при доаѓањето и заминувањето од училиштето и воопшто при движењето во градот како пешаци.
Стратешки насоки и цели:	Запознавање на учениците со правилата и обврските кои ги имаат како пешаци, превенирање и стекнување на знаење за безбедност при движење.
Целна група:	Учениците од прво и второ одделение во основните општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	/
5.	22 СЕПТЕМВРИ – ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ „ВЕЛОСИПЕДСКИ МАРАТОН“

Опис на активности:	Одделението за образование во соработка со Отсекот за превенција на СВР-Штип, организира „Велосипедска трка“ и велосипедски активности на учениците од основните училишта.
Стратешки насоки и цели:	Преку овој начин на секојдневен транспорт се упатува силна порака за правилен избор за превоз до своите училишта, домови и работни места. Со изборот на овој начин на превоз, се заштедува домашниот буџет, се подобрува здравјето и психофизичката состојба. Целта на проектот е изградба на свест, навики и практики кај учениците за избор на велосипедот не само како евтино превозно средство туку и свест дека при тоа ја заштитуваме природата и одговорно се однесуваме кон животната средина.
Целна група:	Ученици од основните училишта
Предвидена финансиска рамка:	10.000,00 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип
6.	РАБОТИЛНИЦА : „ДЕТСКИ СЕМАФОР“
Опис на активности:	Одделението за образование, во соработка со Општинскиот Совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и основните општински училишта, секоја година организира работилници, односно квиз-натпревари, на тема „Детски Семафор“.
Стратешки насоки и цели:	Преку организирање на квизови и работилници учениците од основните општински училишта на интересен, практичен начин се запознаваат со правилата во сообраќајот како и со сообраќајната сигнализација и при тоа од најмала возраст стекнуваат сообраќајна култура.
Целна група:	Ученици од основните општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	Финансиските средства се обезбедени од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот
7.	ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЗНАЧАЈНИ ДЕНОВИ/ДАТУМИ, ДРЖАВНИ, ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ И ПАТРОНАТИ НА УЧИЛИШТАТА
Опис на активности:	Во рамките на одбележувањето и чествувањето на значајни денови/датуми, државни и верски празници, како и патрони празници на училиштата, Одделението за

	образование организира и присуствува на работилници, програми за чествување и академии на кои се потенцира значењето на празникот кој е дел од колективната меморија и историја на градот. Во рамките на одбележувањето на празниците се планира спроведување на низа активности и посети, како и акции за чистење и одржување на спомен одбележјата во градот.
Стратешки насоки и цели:	Целта е учениците да стекнат знаење и навики во негувањето на традицијата, верата, националното и културно наследство но и чување и одржување на спомен обележјата.
Целна група:	Ученици од основните и средните училишта
Предвидена финансиска рамка:	30.000,00 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип
8.	ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ И СТИПЕНДИИ ЗА ОСОБЕНИ ПОСТИГНУВАЊА НА ДРЖАВНИ И МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ НА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА СОГЛАСНО ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАГРАДУВАЊЕ
Опис на активности:	Доделување награди и стипендии за особени постигнувања на државни и меѓународни натпревари на ученици од основните и средни училишта, предвидени во Правилникот за наградување на ученици од Општина Штип и тоа: -Стипендии во траење од 12 месеци -Еднократни парични награди
Стратешки насоки и цели:	Создавање на позитивен натпреварувачки дух и вреднување на успехот на учениците. Со потенцирање на постигнатите резултати и успеси на учениците се зголемува мотивацијата за понатамошни успеси, им се дава значење на позитивните училишни текови и се подржува личното залагање на ученикот и наставникот/професорот како единствен и правилен начин за личен и професионален развој.
Целна група:	Ученици од основните и средните општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	400.000,00 денари
Извор:	Буџет на општина Штип
9.	ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕОНИЗАЦИЈА
Опис на активности:	Формирање на Општински тим за изготвување на Реонизација на основните општински училишта на

	територијата на Општина Штип
Стратешки насоки и цели:	Следење и подобрување на рамномерната застапеност на ученици во сите основни општински училишта согласно Законот за основно образование, како и целосен опфат на сите ученици во воспитно-образовниот процес и правилно распоредување по етничка припадност.
Целна група:	Основни општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	/
10.	НОВОГОДИШНО И БОЖИЌНО ЧЕСТВУВАЊЕ
Опис на активности:	Во рамките на Новогодишните и Божиќните празници Одделението за образование во соработка со невладини организации и здруженија, организира разновидни дефилеа, новогодишни, божиќни приредби и забавни настани.
Стратешки насоки и цели:	Одбележување на празниците со испраќање на пораки за мир, здравје, толеранција и благосостојба на секое дете.
Целна група:	Децата од детските градинки и основните општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	60.000,00 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип, Заедница на Хрвати „Либертас“-Штип, невладини организации, спонзорства и донации
11.	ПРИЕМ НА НАГРАДЕНИ И ИСТАКНАТИ УЧЕНИЦИ-ГРАДОНАЧАЛНИК
Опис на активности:	Одделението за образование во соработка со основните и средни општински училишта, организира прием кај Градоначалникот на Општина Штип по повод освојување на награди и достигнувања на регионални и државни натпревари во разни воспитно-образовни области, спортски и културни натпревари.
Стратешки насоки и цели:	Поттикнување и развивање на натпреварувачки дух кај учениците од сите возрасти и групи.
Целна група:	Ученици од основните и средни училишта
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	/

12.	ЛИКОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
Опис на активности:	По повод „ Денот на пролетта- 22 март“ општина Штип распишува ликовен конкурс на кој учествуваат децата со посебни потреби од општинските училишта, а во соработка со дневните центри и ДСУ „Искра“
Стратешки насоки и цели:	Подигање на општествената свест за децата со посебни потреби и нивна социјална инклузија
Целна група:	Деца со попречености
Предвидена финансиска рамка:	Предвидена во програмата за Социјална, детска и здравствена заштита
Извор:	Буџет на Општина Штип
13	ЕКОЛОШКА АКЦИЈА ПО ПОВОД „ ДЕНОТ НА ПРОЛЕТТА 22 МАРТ“ И ПРАЗНУВАЊЕТО НА ВЕРСКИОТ ПРАЗНИК „40 МАЧЕНИЦИ-ЧЕТ’РСЕ“
	На 22 март секоја година основните општински училишта организираат кратки еколошки акции по повод „ Денот на пролетта 22 март“ а воедно истиот ден традиционално се одбележува и верскиот празник „40 маченици-Чет’рсе“. Овој работен ден основните и средни општински училишта го реализираат како работен а не наставен ден.
Опис на активности:	Спроведување на разни културни содржини и активности, кратки еколошки акции во рамките на основните и средни општински училишта.
Стратешки насоки и цели:	Преку работни содржини и еколошки активности на учениците во училиштата се дава значење и се одбележува денот и настаните поврзани со него.
Целна група:	Учениците од основните и средни општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	10.000,00 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип
14.	ВЕЛИГДЕНСКИ ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ
Опис на активности:	Одделението за образование при Општина Штип во соработка со основните училишта и детските градинки организира Велигденска работилница на која ќе се врши избор на најубаво декорирано велигденско јајце. Во рамките на одбележувањето на настанот ќе има и други забавни и натпреварувачки содржини во кои учество ќе земат деца од предшколска возраст, децата од детските градинки и учениците од основните општински училишта.

Стратешки насоки и цели:	Чествување и одбележување на празникот. Преку забавни игри и содржини уште од најмала возраст кај децата да се поттикне и развие чувството за почитување на традицијата и обичаите.
Целна група:	Деца до предшколска возраст и ученици од основните училишта
Предвидена финансиска рамка:	50.000,00 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип
15.	1 АПРИЛ-АПРИЛИЈАДА-ДЕН НА ШЕГАТА
Опис на активности:	Организирање на дефиле и маскенбал за децата од детските градинки и основните општински училишта.
Стратешки насоки и цели:	Дружење и инклузија на децата и одбележување на денот на шегата.
Целна група:	Децата од детските градинки и основните општински училишта.
Предвидена финансиска рамка:	Предвидена во програмата за Социјална, детска и здравствена заштита
Извор:	Буџет на Општина Штип, спонзорства
16.	ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 22 АПРИЛ – ДЕНОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА
Опис на активности:	Организирање на спортски настан со децата од детските градинки и учениците од основните општински училишта
Стратешки насоки и цели:	Подигање на свеста за здрава животна средина, чување на планетата земја
Целна група:	Децата од средните групи од детските градинки и учениците од 1-3 одделение во основните општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	Предвидена во програмата за Социјална, детска и здравствена заштита
Извор:	Буџет на Општина Штип, спонзорства
17.	СПОРТСКИ ТУРНИР „ЌЕЖО“ ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
Опис на активности:	Одделението за образование при Општина Штип организира меѓуопштински спортски турнир во кој учествуваат деца од Штип и околните општини: Неготино, Кавадарци, Велес и др.
Стратешки насоки и цели:	Инклузија на деца со посебни потреби од разни општини и нивно вклучување во спортските активности и дружење со деца од други општини, како и остварување на

	меѓуопштинска соработка
Целна група:	Деца и лица со посебни потреби
Предвидена финансиска рамка:	50.000,00 денари
Извор:	Буџет на О.Штип и спонзорства
18.	СТРАТЕГИЈАТА ЗА МЕЃУЕТНИЧКАТА ИНТЕГРАЦИЈА И МЛАДИНСКО УЧЕСТВО –АКЦИСКИ ПЛАН
Опис на активности:	Одржување на редовно Годишно собрание на Комисијата за Меѓуетничката интеграција и младинско учество и тимовите за училишна интеграција од основните и средни општински училишта, како и полугодишни состаноци и работни средби на Комисијата за Меѓуетничката интеграција и младинско учество со тимовите за училишна интеграција од основните и средни општински училишта. Согледување на проблеми, предизвици, реализирани активности и постигнати резултати.
Стратешки насоки и цели:	Создавање и негување на мултикултурна средина и позитивна атмосфера во воспитно-образовните институции, преку процес на градење на знаење и размена на искуства. Детектирање и континуирано намалување на предрасудите за различностите и зајакнување на училишната и социјалната клима, подеднакво и меѓу наставниците и меѓу учениците.
Целна група:	Основни и средни општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	/
19.	НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИТЕ УЧЕНИЦИ-ПРВЕНЦИ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА
Опис на активности:	Во месец јуни на крајот на учебната година, Одделението за образование во соработка со основните и средни општински училишта организира избор за најдобрите ученици од основните и средните општински училишта-ПРВЕНЦИ НА ГЕНЕРАЦИЈА. Нашите ученици располагаат со потенцијал, кој сме должни како општество да го наградуваме и мотивираме да расте. Се обврзуваме да ги наградиме сите оние ученици, кои ги закитиле училишните сталажи со награди и да им обезбедиме понатамошен развој на нивниот талент.

Стратешки насоки и цели:	Преку поттикнување на натпреварувачкиот дух и наградувањето на најдобрите учениците од училиштата, се мотивираат и останатите ученици на трудољубивост и интерес за понатамошни успеси и достигнувања, а во училиштата се гради работна клима и позитивни примери за идентификација на младите.
Целна група:	Ученици од основните и средни општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	45.000,00 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип, основни и средни општински училишта
20.	ПОДРШКА ЗА ПРОНАОЃАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ НА ПАРТНЕРСКИ УЧИЛИШТА ПРЕКУ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМИТЕ ВО УЧИЛИШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА
Опис на активности:	Одделнието за образование ќе организирање обуки, работилници и едукативни средби за поддршка и помош во пополнување на апликациите и успешно аплицирање на разни атрактивни проекти, во соработка со претставници од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, атрактивните ЕРАЗМУС + програми и основните и средни општински училишта.
Стратешки насоки и цели:	Стекнување на знаење и вештини во делот на пополнување и успешно аплицирање за учество во ЕРАЗМУС + програми и проекти.
Целна група:	Наставници и учениците од основните и средни општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	/

III АКТИВНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ВО ДЕЛОТ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1.	ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ГЛАСОТ НА МЛАДИТЕ ПРЕКУ ЗАЦВРСТУВАЊЕ НА ПОЗИЦИИТЕ ВО СОВЕТ НА МЛАДИ
Опис на активности:	Одделението за образование организира проектни активности од заеднички интерес со Советот на млади при Општина Штип, кое е клучно тело за креирање младински политики на територијата на една општина. Подршката и соработката со едно младинско тело ќе значи и

	унапредување на позициите на младите во Општина Штип, со што ќе се овозможи да се слушне гласот на секој млад човек и истиот да се инкорпорира во локалните програми и политики.
Стратешки насоки и цели:	Со активирање, подршка и функционирање на вакво тело, младите ќе имаат можност директно да го искажат своето мислење, своите ставови, планови и замисли за професионален развој, со што би покренале позитивна иницијатива за пронаоѓањето на младите овде во државата за разлика од трендот иднината да ја бараат во странство.
Целна група:	Ученици од средните општински училишта и млади
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	/
2.	ПОДРШКА И СОРАБОТКА СО МЛАДИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО ШТИП
Опис на активности:	Одделението за образование при Општина Штип го подржува формирањето на Младинскиот центар во Општина Штип и согласно интересот на учениците од средните училишта и младите, Одделението за образование во соработка со Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип ќе организира работни средби, трибини и ќе работи на полето на навремено информирање на младите во врска со можностите за доедукација, дообразување на повеќе образовни нивоа, како и вработување во атрактивни за нив професии.
Стратешки насоки и цели:	По примерот на развиените западноевропски држави, Младинскиот центар во Општина Штип ќе работи како советодавно и услужно тело, но и главен информативен центар на младите во општината, особено во поглед на олеснувањето на пристапот за стекнување информации за програми за развој, стипендирање, наградување, едукација, вработување и воопшто теми од интерес на младите.
Целна група:	Ученици од средните училишта и млади
Предвидена финансиска рамка:	Во првата година (2023), проектот предвидува подршка, соработка и размена на информации меѓу Одделението за образование, Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип и Младинскиот центар без финансиска подршка. Согласно постигнатите резултати и реализираните активности

	понатаму, за наредните години ќе биде одредена и финансиската рамка.
Извор:	Буџет на Општина Штип, Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип, проекти и меѓународни фондови
3.	АДАПТАЦИЈА НА ДОМ НА МЛАДИ ЗА СЕКОЈДНЕВНО КОРИСТЕЊЕ ОД СТРАНА НА МЛАДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ, КУЛТУРНИ И ЗАБАВНИ СОДРЖИНИ
Опис на активности:	Одделението за образование во соработка со останатите воспитно-образовни институции и установи, ќе организира и подржува активностите со Домот на млади, кој прераснува во место каде децата и младите од сите категории ќе го минуваат своето време. Во соработка со сите воспитно-образовни институции и установи од општината ќе бидат организирани активности за изучување на странски јазици, математика, информатика, музички и ликовни активности, ќе добиваат совети од логопед и/или дефектолог, или ќе имаат социјални активности после завршување на часовите.
Стратешки насоки и цели:	Правилно насочување на младите и корисно трошење на нивното слободно време со внесување на дополнителни, воннаставни содржини со кои ќе ги збогатуваат своите знаења и ќе ги усовршуваат своите вештини.
Целна група:	Ученици од основните и средни општински училишта и младите во градот
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	/
4.	ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНЦЕПТОТ НА ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА ВО ШТИП
Опис на активности:	Активностите се однесуваат на дисперзирање на организацијата на социјалниот дијалог на локално ниво во кој учествуваат: директорите на средните стручни училишта, координаторите за пракса, стручните активи на училиштата, претставници на бизнис-заедницата, претставници од Општина Штип, претставници од останати институции што се надлежни за образование и др.
Стратешки насоки и цели:	-Подобрување на квалитетот на средното стручно образование; -Креирање на квалификуван и стручен кадар кој ќе одговара на потребите на пазарот на трудот, но и ќе ја зголеми вработливоста на младите;

	-Креирање на успешна уписна политика за учебната 2023/2024 година
Целна група:	Ученици во средните општински училишта, бизнис – сектор, одговорни лица за образование во Општина Штип и Совет на Општина Штип
Предвидена финансиска рамка:	Учениците од дуелните паралели имаат право на стипендија, (доколку ги исполнуваат условите предвидени со конкурсот) со месечен износ од 3.500 денари во траење од 9 месеци. (износот се однесува на учебната 2022/2023 година)
Извор:	Министерство за образование и наука, Бизнис сектор

V НАУЧНО-СТРУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СВЕЧЕНИ АКАДЕМИИ, ТРИБИНИ

1.	НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА: 24 МАЈ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ“ - ДЕН НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ
Опис на активности:	По повод 24 мај „Св.Кирил и Методи“- денот на просветните работници, Одделението за образование во соработка со Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип, детските градинки, основните и средни општински училишта, како и претставници од соедните општини организира Научно-стручна конференција. Настанот ќе биде поделен во два дела: протоколарен и работен.
Стратешки насоки и цели:	Целта на Научно-стручна конференција е презентирање на трудови од воспитно-образованата дејност, укажување и потенцирање на новините, состојбите, предизвиците и перспективите во воспитанието и образованието во Р.С.Македонија како и размена на искуства на воспитно-образовните институции во општината и во Р.С.Македонија.
Целна група:	Просветни работници од детските градинки, основните и средни училишта
Предвидена финансиска рамка:	20.000,00 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип
2.	ТРИБИНА: 5 ОКТОМВРИ – „ДЕН НА УЧИТЕЛОТ“
Опис на активности:	Во рамките на одбележувањето на 5 Октомври –Светскиот ден на учителот, Одделението за образование во

	соработка со Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев –Штип, организира Трибина со актуелни теми од областа на воспитно-образовната дејност во која учествуваат професори од Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ -Штип , претставници од детските градинки, основните и средни општински училишта.
Стратешки насоки и цели:	На трибината ќе бидат разгледани актуелни прашања, предизвици но и можноста за проширување на соработката меѓу сите сегменти во воспитно-образовната дејност во општината.
Целна група:	Детски градинки, основни и средни општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	/
3.	СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА ПО ПОВОД 5 ОКТОМВРИ – „СВЕТСКИ ДЕН НА УЧИТЕЛОТ“
Опис на активности:	Во рамките на одбележувањето на 5 Октомври –Светскиот ден на учителот, Одделението за образование организира Свечена академија насловена како „ Ден на учителот“ на која ќе бидат врачени награди и признанија на просветни работници кои имаат посебен придонес во воспитно-образовната дејност.
Стратешки насоки и цели:	Со доделувањето на наградите и признанијата од страна на Одделението за образование, Општина Штип цели кон подигање и потенцирање на свеста за местото и улогата на учителот во воспитно-образованата дејност, во општественото живеење и во формирањето на зрели и стабилни млади личности кои ќе ја понесат одговорноста и општествениот развој во градот и државата.
Целна група:	Просветни работници од детските градинки, основните и средни училишта.
Предвидена финансиска рамка:	40.000 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип
4.	Трибина: „СО СПОДЕЛУВАЊЕ НА ИСКУСТВАТА ДО ПОГОЛЕМА СОРАБОТКА“.
Опис на активности:	Организирање на работни средби и трибина за актуелни теми, на кои ќе бидат презентирани разни проекти, предизвици, активности и достигнувања кои детските градинки од Општина Штип како и детските градинки од соседните општини успеале да ги реализираат во текот на

	годината.
Стратешки насоки и цели:	Целта на Трибината и работните средби е меѓусебното поврзување на градинките во Општина Штип и можноста за поврзување на градинките од околните општини со цел размена и споделување на информации, искуства, зајакнување на меѓусебната соработка, презентирање на проекти, согледување на позитивни практики на останатите градинки и општини.
Целна група:	Детски градинки од Општина Штип и детските градинки од другите општини
Предвидена финансиска рамка:	5.000 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип
5.	Трибина: навремена и правилна реакција на родителот во ургентна состојба кај детето
Опис на активности:	Организирање на трибини и работни средби со учество на медицински стручни лица, вработени во детските градинки и основните училишта (логопед, педагог дефектолог, неговател, воспитувач) и родители на деца од детските градинки со интересни и значајни теми: реакции при ургентни состојби кај децата (грчеви, заоѓање при плачење, напади на излив за бес, хиперактивно дете и како родителот да постапи во овие и слични ситуации.
Стратешки насоки и цели:	Стекнување на основни знаења и вештини за навремено и правилно реагирање на родителите при ургентни и животозагрозувачки состојби кај децата но и препознавање на погрешен начин на постапување во секојдневни состојби со децата, како напади и излив на бес, хиперактивност, разгаленост, себичност и сл.
Целна група:	Родители на деца од детските градинки
Предвидена финансиска рамка:	/
Извор:	/
6.	Трибини и работилници во соработка со претставници од Отсекот за превенција на СВР-Штип и учениците од основните и средни училишта
Опис на активности:	Одделението за образование во соработка со Отсекот за превенција при СВР Штип и основните и средни училишта организира трибини, едукативни средби и работни состаноци на актуелни теми за учениците и младите (

	појава на булинг, меѓуврсничко насилство, злоупотребување, уцена и споделување на компромитирачки содржини од мобилни телефони, штетност во користење на алкохолот и пушењето како лоши навики и зголеменото консумирање на наркотични средства и др.)
Стратешки насоки и цели:	Превенирање и спречување на наведените појави на насилничко и опасно однесување меѓу учениците и младите. Превенирање и едукација на младите за штетноста од користењето на наркотични средства, алкохол и пушењето.
Целна група:	Ученици од основните и средни општински училишта
Предвидена финансиска рамка:	40.000 денари
Извор:	Буџет на Општина Штип, Отсек за превенција при СВР Штип, ОБСЕ (Организација за безбедност и соработка на Европа).
ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ПРОГРАМАТА:	<u>1.172.000,00 денари</u>
ОПШТИНА ШТИП УЧЕСТВУВА СО:	<u>1.031.000,00 денари</u>

VI ПЛАНИРАНИ ПРОЕКТИ И КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА НАРЕДНИТЕ ГОДИНИ

1.	НАБАВКА НА НОВИ КОМПЈУТЕРИ/ТАБЛЕТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ
2.	УНИФОРМИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
3.	ОПРЕМУВАЊЕ НА УЧИЛНИЦИ СО СМАРТ ТАБЛИ
4.	НЕФОРМАЛНА ЕДУКАЦИЈА ЗА МЛАДИ

Број 08 – 7288/1
05 декември 2022 година
Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател
Весна Кожинкова, с.р.

804.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА

I

Се објавува Програма за локален економски развој на Општина Штип за 2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7289/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

805.

Врз основа на член 22 точка 7 и 9 од Законот за локална самоуправа („Службен гласник на РМ“ број 5/02), член 15 точки 7 и 9 и член 21 точка 11 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14) Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ВО ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА

Локалниот економски развој како надлежност на локалната самоуправа во најголем дел зависи од навремено планирање во локалната самоуправа, преку превземање на мерки и активности, форми и облици за овозможување услови за одржлив економски развој.

Мерките на национално ниво не секогаш се во можност прецизно да ги идентификуваат потребите на општините во Република Северна Македонија, и за таа цел се изготвуваат Програми за локален економски развој на годишно ниво за секоја општина, базирани врз основа на Стратешките општински документи со што за секоја превземена активност се добива на легимитет кој позитивно влијае кон локалниот економски развој на општините, изразено како алатка за дејствување и поддршка во развојот на локалната економија и одржливиот развој.

Локалниот економски развој ги поддржува физичките лица и правните субјекти кои се претставници од повеќе реални сектори, кои меѓусебно

соработуваат со цел постигнување на одржлив економски раст, кој носи економска корист и подобрување на квалитетот на живот во локалната заедница.

Процесот на планирање на програмата е базиран врз непосредно учество на претставниците од јавните институции, деловната заедница и невладиниот сектор кои преку заднички напори ги овозможуваат претпоставка за можно достигнување на заедничката зацртана визија, кон создавање на услови за градење на одржлив локален економски развој кој меѓу другото го промовира развојот на бизнисите кои пак истовремено ги овозможуваат условите за зголемување на вработувањето.

Програмата за работа на одделението за локален економски развој се подготвува и усвојува врз основа на надлежоста на локалната самоуправа која произлегува од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.С. Македонија бр.5 29.01.2002 год), статутот на Општина Штип (донесен на седница одржана на 18 Февруари 2003 од Страна на Советот на Општина Штип со број 0101-186/1 од 18.02.2003), и законските одредби во Република Северна Македонија кои обработуваат економски теми, согласно препораките на Европската унија во дел од процесот на децентрализација и креирање на буџетите на единиците на локалната самоуправа согласно начелата за транспарентност и отчетност со усвојување на развојни плански документи.

Подготовката на програмата се базира врз претходно изработени проценки и анализи во заедницата од областите во кои локалната самоуправа има законски надлежности или е во фаза на дополнително зголемено ниво на превземање согласно процесот на децентрализација.

Општина Штип преку Секторот за јавни служби, образование и локален економски развој, односно преку Одделението за локален економски развој, согласно надлежностите и задолженијата, а во насока на подобрување на економската клима и условите за локален економски развој, според претходно усвоените дефинирани стратешки цели и приоритети, во клучните области и истите ја претставуваат Програмата за локален економски развој на Општина Штип за 2023 година.

1. ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА ОПШТИНА ШТИП

1.1 ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА БУЛ. ПАРТИЗАНСКА

Продолжување на бул. Партизанска е клучен проект, затоа што ќе го олесни животот на граѓаните во едни од најбројните населби во нашата општина.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, Меѓународни фондови;

Рок на реализација: 2023-2024 година.

1.2 ИЗГРАДБА НА ОБИКОЛНИЦА ОД БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДО НОВО СЕЛО, ПРЕКУ НАС. ПРЕБЕГ.

Изградбата на оваа обиколница ќе го редуцира сообраќајот низ градот, ќе го намали ризикот од уништување на културното наследство и ќе ја зголеми безбедноста на децата и младите кои транзитираат на опасните сообраќајници. Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, Меѓународни фондови; Рок на реализација: 2023-2024 година.

1.3 ДИГИТАЛНА ОПШТИНА НА НОВОТО ВРЕМЕ

Се обврзуваме да воведеме дигитализација, преку развивање и примена на модерни апликативни софтверски решенија за поефикасно функционирање на општината. Интенција ќе биде во 2023 година општината да прерасне во ИТ општина достапна за сите граѓани, во секое време со цел обезбедување на ефикасни и квалитетни јавни услуги.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип;
Рок на реализација: 2023 година.

1.4 ОПЛЕМЕНУВАЊЕ НА ПЕШАЧКА ПАТЕКА

Паралелно со пешачката патека, ќе се изврши нејзино оплеменување со спортски содржини, детски игралишта и урбана опрема.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип;
Рок на реализација: 2023 година.

1.5 ПОСТАВУВАЊЕ НА МОНТАЖНИ КАТНИ ГАРАЖИ

Граѓаните на Општина Штип позади Домот на културата и кај постоечкиот паркинг простор на локации кај „Нама“, „Здравен дом“ и „Промаја“ ќе добијат дополнителен број на паркинг места во централното градско подрачје, со кои ќе се олесни секојдневниот начин на живот.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип;
Рок на реализација: 2023-2025 година.

1.6 ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО НАС. ПРЕБЕГ

Населбата Пребег е една единствена населба во која нема градинка во Општина Штип. За таа цел со планираниот капацитет е предвиден опфат на број на 60 деца, со што ќе се помогне на многу родители да обезбедат здрав психо-физички раст и развој на нивните деца и нивно згрижување во работно време.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, во соработка со Министерство за труд и социјална политика;
Рок на реализација: 2023-2024 година.

1.7 ДЕТСКИ ЦЕНТАР СО ПЛОШТАД, КАФУЛИЊА, ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА, СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА

Детски центар кој ќе изобилува со содржини наменети за децата и родителите. Овој центар е предвиден да биде на фреквентната пешачка патека.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, бизнис сектор;

Рок на реализација: 2023-2024 година.

1.8 УРЕДУВАЊЕ НА ПАРК СО СПОРТСКИ СОДРЖИНИ И ФОНТАНА ВО НАС. БАБИ

Во најголемата и најбрзо растечка населба во градот, има потреба од подобрување на условите во постоечкиот парк и унапредување на детските игралишта со дополнителни содржини.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип;

Рок на реализација: 2023 година.

2. ЕКОНОМИЈА

2.1 ИНВЕСТИЦИСКО МАПИРАЊЕ И ПРОМОЦИЈА НА ОПШТИНА ШТИП

Детално мапирање на локации за домашни и странски инвестиции, индустриски зони и изготвување на стратегија и општински електронски водич за инвеститорите во нашата општина. Овој проект ќе овозможи привлекување на нови домашни и странски инвестиции, кои ќе креираат нови работни места и ќе придонесат за подобрување на животниот стандард на нашите граѓани, со цел претставување на општината како најатрактивно место за инвестирање во целиот регион.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип;

Рок на реализација: 2023 година.

2.2 ПРОШИРУВАЊЕ НА БИЗНИСОТ ВО ПОМАЛИТЕ ОПШТИНИ

За да има поголем избор на работни места, ќе им понудиме на компаниите простории за сместување на нивните канцеларии по поволни цени, при што ќе се намали бројот на компании во големите градови и ќе се насочат кон нашиот град, со што ќе се обезбеди на младите жители да имаат можност за вработување.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип;

Рок на реализација: 2023 година.

2.3 МОТИВИРАЊЕ НА ЛИЦА И КОМПАНИИ, ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО ВО НОВО СЕЛО

Услови за сите кои ќе покажат интерес и ќе работат за економско јакнење на Штип, преку искористување на културното наследство во нашиот град.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип;

Рок на реализација: 2023-2024 година.

2.4 МОТИВИРАЊЕ НА КОМПАНИИ, ЗА РАЗВОЈ НА УГОСТИТЕЛСТВОТО НА КЕЈ НА Р.БРЕГАЛНИЦА

Искористување на речната клима, за создавање угостителски објекти и креирање на бизниси,помогнеме на лица со креативен потенцијал да го

развијат бизнисот, а во исто време да го унапредат изгледот покрај кејот на реката.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип и Бизнис сектор;

Рок на реализација: 2023-2024 година.

3. ДИГИТАЛНА ОПШТИНА

3.1 OPEN DATA SYSTEM

Воведување на унифициран електронски систем за управување и следење на документи од страна на надлежните и странките (граѓаните), кој ќе овозможи потранспарентен пристап на следење на секој документ кој влегува во општинската архива и секој граѓанин ќе има увид кој документ, до која фаза и кај кој вработен се наоѓа.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип;

Рок на реализација: 2023 година.

4. ИНФРАСТРУКТУРА

4.1 ИЗГРАДБА НА ПАТИШТА ДО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ

Ќе обезбедиме полесен пристап до руралните средини и преку изградбата на овие патишта, ќе направиме селата да добијат во интензитет по посетеноста од страна на штипјани:

- До селото Љуботен преку нас. Деснаци;
- Од Новакова чешма, до село Долани;
- Од Пиперово, до село Гарван;
- Од село Чифлик, преку селата Долани и Липов дол до Суитлак ;
- Продолжување на патот до село Почивало;
- Крак до село Кошево;
- Крак до село Калапетровци;
- Од село Суво Грло, до село Степанци;
- Од Село Горачино, до село Танатарци;
- Од село Сушево, до село Доброшани ;
- Од село Софилари, до село Пенуш ;
- До село Пухче
- Улица во село Сушево (тампон - асфалт)

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, во соработка со централната власт;

Рок на реализација: 2025 година.

4.2 БАЊА КЕЖОВИЦА

Ќе ја реконструираме нашата бања и ќе овозможиме секој посетител во нашата Кежовица да има пријатно искуство, следејќи ги традициите на постарите генерации, а до неа ќе биде изграден огромен парк за одмор и рекреација.

Начин на финансирање: Централна власт, Буџет на Општина Штип;

Рок на реализација: 2023 година.

4.3 ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА ЗА СИТЕ ДЕЦА

Локална самоуправа ќе обезбеди инклузивни игралишта со кои ќе влијае на позитивен психофизички раст и развој на децата.

Обезбедување на детски игралишта во населбите каде има просторно плански услови.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, Меѓународни фондови;

Рок на реализација: 2024 година.

4.4 РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МОСТ ЕМИР КУЧУК НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА

Изградба на мост на река Брегалница.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, меѓународни донатори;

Рок на реализација: 2023-2024 година.

4.5 САНАЦИЈА И ПРОШИРУВАЊЕ НА МОСТ КАЈ ГИМНАЗИЈА „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“ ШТИП

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, меѓународни донатори;

Рок на реализација: 2023-2024 година.

5. КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

5.1 ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА, СО КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

Општина Штип ќе лобира за изградба на пречистителна станица, со колекторски систем по течението на река Брегалница, почнувајќи од населбата Стар Карорман, покрај Чардаклија, Балканска, Македонка, низ градот Штип и ќе заврши кај Калимерово.

Начин на финансирање: Меѓународни фондови;

Рок на реализација: 2025 година.

5.2 ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ ОД МЕРНИ СТАНИЦИ ЗА МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ И ЈАВНО ПРИКАЖУВАЊЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ ВО РЕАЛНО ВРЕМЕ

Граѓаните заслужуваат да ја знаат моменталната состојба на воздухот кој го вдишуваат и затоа во нашата програма предвидуваме мерни станици, преку кои секој ќе има увид во количината на ПМ честичките на определени места во градот.

Начин на финансирање: Буџет на општина Штип, меѓународни фондови;

Рок на реализација: 2024 година.

5.3 КРЕИРАЊЕ НА CCTV СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ НА НАЈКРИТИЧНИТЕ МЕСТА ВО ГРАДОТ (БУЛЕВАРИ, КРСТОСНИЦИ, ВЛЕЗ ВО УЧИЛИШТА)

Системите за следење на сообраќајот се нормална работа во Европските земји. Следејќи го тој чекор со времето, се предвидува истите да ги имплементираме и

во нашиот град, со што ќе го подобриме квалитетот на животи безбедноста на граѓаните.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, Меѓународни фондови;

Рок на реализација: 2024 година.

5.4 ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ КАЈ ГОЛЕМИТЕ МАРКЕТИ

Изведба на подземни контејнери на најфреквентните локации како што се големите маркети со волуминозен отпад со што во исто време би се избегнало преполнувањето на контејнерите во градските фреквентни населби со голема концентрација на население.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип;

Рок на реализација: 2023 година.

5.5 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЛИНИЈА 2

Изградбата на главна водоводна линија “Линија 2” со резервоар “ Мерите” во Општина Штип е проект кој е од клучно значење за граѓаните и индустриските капацитети во нашиот град и со истиот ќе се овозможи стабилно водонабдување во критичните места.

Начин на финансирање: Во соработка со централната власт;

Рок на реализација: 2023 година.

5.6 ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ ВО СИТЕ ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Преку вградување на фотоволтаични панели за производство на електрична енергија од сонце, со обем 200 kW, сместени на кровна конструкција на јавните институции кои ќе ги намалат трошоците за електрична енергија.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, меѓународни донатори;

Рок на реализација: 2023-2024 година.

5.7 ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА УРБАНА ОПРЕМА

На фреквентни локации ќе се постави енергетски ефикасна урбана опрема со соларни панели, за полнење на електрични велосипеди и тротинети, мобилни телефони, таблети и лаптопи.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип;

Рок на реализација: 2024 година.

6. КУЛТУРА

6.1 АДАПТИРАЊЕ НА ПРОСТОР ВО НАС. СЕЊАК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КУЛТУРНИ НАСТАНИ

Во наследбата Сењак е планирано да се уреди простор за дисперзирано следење на културните настани со цел секој граѓанин ќе може да проследи содржини кои се во неговата сфера на интерес.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип;

Рок на реализација: 2023-2024 година.

6.2 МАКФЕСТ СО ЕВРОПСКИ ИЗГЛЕД И ЗАСЛУЖЕНО ВНИМАНИЕ ОД ПОШИРОКАТА ЈАВНОСТ

Одржувањето на Макфест како културна манифестација по која е препознатлив Штип, задржување на старите и воспоставување на нови контакти, со кои ќе му дадеме европски изглед и меѓународна промоција.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип; Поддршка од Министерство за Култура.

Рок на реализација: 2023 година.

6.3 ПОСТАВУВАЊЕ НА ТАБЛИ СО ИСТОРИСКИ ФАКТИ НА СЕКОЈ ПОЗНАЧАЕН ОБЈЕКТ ИЛИ ЛОКАЛИТЕТ ВО ОПШТИНАТА

Промоција на туризмот, и акцентирање на важноста на историските локалитети укажува на потребата да историските и значајни локации во нашата општина да бидат обележани со табии, на кои ќе има информации за нивното значење.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип;

Рок на реализација: 2023-2024 година. Во континуитет.

6.4 ПАСТРАМАЛИЈАДА

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, Бизнес сектор;

Рок на реализација: секоја година година.

Предвиден буџет: 3.000.000, денари

6.5 НОВОГОДИШЕН БАЗАР

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, Бизнес сектор;

Рок на реализација: секоја година година.

Предвиден буџет: 600.000, денари

6.6 РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДВОРНАТА ПОВРШИНА НА ДОМ НА МЛАДИ ШТИП

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, меѓународни донатори;

Рок на реализација: 2023 година.

7. СПОРТ

7.1 ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДСКАТА ПАТЕКА ПОКРАЈ Р. БРЕГАЛНИЦА ДО КАРАОРМАН И ЧАРДАКЛИЈА

Унапредување на постоечката патека во форма на пешачко/велосипедска/адреналински спортови и нејзино продолжување до Караорман и Чардаклија.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, Меѓународни фондови;

Рок на реализација: 2023-2024 година.

7.2 ПОСТАВУВАЊЕ НА ВЕШТАЧКА КАРПА ПОКРАЈ Р. БРЕГАЛНИЦА

За унапредување на моториката и правилниот развој, ќе се обезбедат услови за изградба на вештачка карпа покрај р. Брегалница, која ќе може да се користи за спортски и рекреативни цели. Така Штип ќе се најде на картата на општини кои поседуваат ваква карпа и ќе овозможи организација на натпревари во нашиот град.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, Меѓународни фондови;
Рок на реализација: 2023-2024 година.

7.3 ИГРАЛИШТЕ ЗА ОДБОЈКА НА ПЕСОК

Популаризација на овој летен спорт и ќе им обезбедиме место на младите каде ќе можат да спортуваат и да организираат турнири.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, во соработка со централната власт;

Рок на реализација: 2023-2024 година.

7.4 ИЗГРАДБА НА СКЕЈТ ПАРК

За урбан Штип предвидено е скејт парк покрај р. Брегалница, каде младите ќе имаат можност да уживаат во скејтањето, да организираат натпревари и да се рекреираат во текот на целата година.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, Меѓународни фондови;
Рок на реализација: 2023-2024 година.

7.5 ИЗГРАДБА НА АДРЕНАЛИНСКИ ПАРК

Изградба на адреналински парк како една рекреативна содржина наменета за љубителите на адреналински спортови и забава, а неопходна за заокружувањето на една урбана средина.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, Меѓународни фондови;
Рок на реализација: 2023 година.

7.6 ИЗГРАДБА НА НОВА ПИНГ-ПОНГ САЛА

Изградба на сала за пинг-понг во населба 8ми Ноември со јавно приватно партнерство.

Начин на финансирање: Бизнес сектор; Буџет на Општина Штип,
Рок на реализација: 2023-2025 година.

7.7 ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЛОН САЛА

Рекреативните спортови ќе се поддржат преку изградба на балон сала, која ќе биде достапна за сите уживатели на спортот.

Начин на финансирање: Бизнес сектор; Буџет на Општина Штип,
Рок на реализација: 2025 година.

7.8 ИЗГРАДБА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА

Продолжување на проектни активности во сите населби кои не беа опфатени каде што е потребно, ќе бидат изградени или реконструирани постоечките спортски или мултифункционални игралишта, за секој граѓанин да има еднакви можности при практикување на спортските активности и да се обезбедат услови за организација на маалски турнири.

Начин на финансирање: Буџет на Општина Штип, во соработка со централната власт;

Рок на реализација: 2023-2025 година.

8. ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1 Планирана програмска активност: Финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации

- Објавување на јавен повик за прибирање на предлог проекти од здруженија на граѓани и фондации од Општина Штип;
- Соработка со здруженија и фондации на локално и национално ниво и спроведување на заеднички активности: (промотивни кампањи, подготовка на стратешки документи, акциони планови и нивна имплементација, учество во проектни активности.

Извори на финансирање: Буџет на Општина Штип за 2023 година.

Предвиден буџет: 1.500.000, денари

9. РАЗНО

9.1 ПОДДРШКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЦРКВАТА СВ. ИЛИЈА, ТВРДИНАТА ИСАР, СААТ КУЛАТА И ДР.

Во соработка со Музејот и Управата за заштита на културното наследство, е предвидено унапредување на изгледот и состојбата на културното наследство во Штип.

Начин на финансирање: Во соработка со централната власт;

Рок на реализација: 2025 година.

9.2 ВОВЕДУВАЊЕ ЈАВЕН ПРЕВОЗ ЗА ПЕРИФЕРНИТЕ НАСЕЛБИ

Општината ќе обезбеди услови секој жител да има еднаков пристап до јавните институции и објекти, преку достапен јавен превоз од периферните населби.

Начин на финансирање: Буџет на општина;

Рок на реализација: 2023 година.

9.3 УРЕДУВАЊЕ НА НОВОСЕЛСКИ КУЌИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА ШТИП

Куќите во Ново Село да добијат изглед каков што од секогаш заслужуваат со задржување на својот автентичен изглед со што би претставувале и како дел од туристичката понуда на Штип и Ново село.

Начин на финансирање: Меѓународни фондови;

Рок на реализација: 2025 година.

Број 08 – 7289/1
5 декември 2021 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

806.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ШТИП ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ ЗА 2023 ГОДИНА

I

Се објавува Програма за активностите на Општина Штип од областа на спортот за 2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7290/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

807.

Врз основа на член 22-а став 2 од Закон за спортот („Службен весник на РМ“ број 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 06/16, 55/16, 61/16, 106/16, и 190/16 и „Службен весник на РМ“ број 98/19 и 244/19), член 22 точка 6 и 13 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ШТИП ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ ЗА 2023 ГОДИНА

Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Одржување и користење на спортските објекти во кои се остваруваат потребите од областа на спортот чии организатор е Општина Штип;
- учество во спроведување на меѓуопштински училишни спортски натпревари;
- финансирање на активности на спортски организации кои ги основала општината и програми на други организации кои ги задоволуваат потребите на граѓаните од областа на спортот во општината;
- организирање и спроведување спортски натпревари и настани од значење за општината;
- обезбедување на услови за работа на спортски организации и стручни организации од областа на спортот во општината;
- обезбедување финансиски средства за финансирање на програми и проекти во областа на спортот;
- награди и признанија во областа на спортот;
- развој и поддршка на програмите за спорт и рекреација на лица со посебни потреби, како и за лица со инвалидитет;
- промовирање на Општина Штип да биде домаќин на одделни спортски манифестации од највисок ранг и поддржување на иницијативите што се преземаат во тој план.

Активности планирани за реализирање во Програмата за спорт 2023 година.

Општина Штип планира да ја реализира и спроведе програмата за спорт за 2023 година составена од различни спортски содржини и активности од областа на:

- 1. Развој на масовниот спорт и рекреативни активности на граѓаните**
- 2. Организирање на спортски приредби и манифестации**
- 3. Поддржување на систем на натпревари на општинско ниво**
- 4. Утврдување на мрежата и обновување на спортските објекти**
- 5. Други спортски програми, содржини и активности утврдени со надлежностите на единиците за локална самоуправа**

Горенаведените активности од оваа програма се однесуваат за машките и женските спортски клубови и здруженија на територија на општина Штип.

За реализација на сите проекти кои ќе се содржат во горенаведените точки ќе се изработуваат посебни предлог - програми, содржини и активности, со детална финансиска конструкција за истите и како такви ќе бидат предложени до Советот на Општина Штип.

1.Развој на масовниот спорт и рекреативни активности на граѓаните

За развојот на масовниот спорт и рекреативните активности на граѓаните, за реализација се планирани следниве содржини и активности:

1. Општина Штип ќе партиципира во надоместување на програмски содржини и услови за тренинг и натпревари на клубови кои остваруваат спортски успеси во системот на натпревари и имаат долгогодишна традиција и голем опфат на млади спортисти од сите возрасни категории.
2. Општина Штип ќе партиципира во надоместување на трошоците на клубовите кои како програмска определба имаат дефинирано активности со млади и возрасни категории, обезбедувајќи им приоритет во користење на објектите за спорт и инвестирање во нивните програмски содржини (**Развој на младинскиот спорт**);
3. Општина Штип ќе ги поддржи сите активности и програмски содржини од (**Училишен спорт, систем на натпревари на основни и средни училишта во општински, зонски, меѓузонски, регионални и републички натпревари**);
4. Поддршка на спортско рекреативни активности на граѓаните „Спорт за сите“ каде се опфатени сите возрасни категории

2. Организирање на спортски приредби и манифестации

Во категоријата на организирање на спортски приредби и манифестации се планирани следниве активности и содржини за реализација:

1. Избор на спортист на Општина Штип;
2. Поддршка и инвестирање во спортски турнири;
3. Доделување на награди и признанија на спортисти и клубови за разни спортски достигнувања во сите спортски дејности притоа афирмирајќи ја и претставувајќи ја Општината на државно и национално ниво;
4. Меморијални турнири

Табела број: 1

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ПРОГРАМИ И МАНИФЕСТАЦИИ КОИ СЕ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНА ОПШТИНА ШТИП			
Назив на програмата		Период на реализација	Клубови, здруженија на граѓани и поединци
1.	Традиционални манифестации	Во текот на целата година	Поддржани од Општина Штип и националните спортски федерации
2.	Државни првенства	Во текот на целата година	Државни спортски федерации
3.	Балкански првенства	Во текот на целата година	Државни спортски федерации
4.	Европски првенства	Во текот на целата година	Државни спортски федерации
5.	Меѓународни турнири	Во текот на целата година	Државни спортски федерации
6.	Светски купови		Државни спортски федерации

7.	Избор на спортист на годината	Јануари	Општина Штип
8.	Награди за најдобрите спортисти и спортски работници	Јануари	Општина Штип
9.	Меморијални турнири	Во текот на целата година	Општина Штип Организатори

3.Поддржување на систем на натпревари на општинско ниво и Поддржување на општинските сојузи

Во категоријата на поддржување на општинските сојузи и систем на натпревари на општинско ниво за реализација се планирани следните активности:

Поддршка и инвестирање во програми, содржини и активности на Општинските сојузи.

Општинските сојузи ќе аплицираат до Комисијата за спорт и Советот на Општина Штип со посебна програма и активности за реализација на истите.

4.Утврдување на мрежата и обновување на спортските објекти

Во категоријата на утврдување на мрежите и обновување на спортските сали се предвидени следните активности :

Изградба, обновување и реконструкција на спортските објекти во општината.

Обезбедување финансиски средства за потрошената електрична енергија на Општинските фудбалски стадиони.

5.Други спортски програми, содржини и активности утврдени со надлежностите на единиците за локална самоуправа

Општина Штип ќе поддржи и други спортски манифестации за остварување на целите на Програмата преку следните активности:

- Почесно покровителство на општина Штип;
 - Доделување награди, пригодни подароци и слично;
 - Учество на претставниците на Општина Штип на протоколарни и промотивни средби, организирани по повод одржувањето на спортските манифестации.
 - Формите на активности за поддршка и помош на спортските манифестации, ќе се реализираат од страна на Општина Штип и тоа по барање на организаторот на манифестацијата, усогласен со целите на оваа Програма и расположивите можности на Општина Штип.
- Општината на младите ќе им помага преку:

- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,
- организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот;
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината

ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите на Општина Штип од областа на спортот, утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средствата на Буџетот на Општина Штип за 2023 година.

При реализација на Програмата, Општина Штип ќе ги поддржува организаторите на спортските манифестации при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

- Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година (преку надлежните министерства, Агенција за млади и спорт и спортските федерации на РМ);
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересираните партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство;
- Други извори.

I. Распоредување на буџетските средства

Средствата од Буџетот на Општина Штип за 2023 година, во износ од **15.100.000,00 денари**, се распоредуваат како учество на Општина Штип за поттикнување, поддржување и помагање за следните активности од областа на спортот:

Табела број: 2

Р. бр.	Активности	Распоредени средства
1.	Поддршка на спортски екипи и спортски сојузи	13.450.000,00 денари
2.	Поддршка на Сојуз на училишен спорт по програма	250.000,00 денари
3.	Награди	150.000,00 денари
4.	Електрична енергија за Општинските фудбалски стадиони	1.250.000,00 денари
	ВКУПНО:	15.100.000,00 денари

II. Средствата предвидени под точка 1 ќе бидат распоредени согласно правилник за условите, начинот и постапката за доделување на материјална поддршка на спортски клубови, спортски здруженија и спортски институции кои

извршуваат јавен интерес во спортот во Општина Штип и спортски манифестации кои се одржуваат на територијата на Општина Штип.

Средствата предвидени под точка 2 од табела 2, ќе бидат распоредени врз основа на програма на Сојузот на училишен спорт за активности и манифестации на учениците од основното и средното образование (турнири во кошарка, одбојка, фудбал, ноќна трка и сл.).

Во рамки на училишниот спорт да се издвојат средства со посебна намена за поттикнување на формирање и функционирање на женски спортски екипи, посебно во оние спортови каде што девојчињата се помалку застапени.

Средствата предвидени под точка 3 од табела 2, ќе бидат доделени со поднесено барање од спортските клубови и поединци за млади и надежни спортисти од Општина Штип.

Средствата предвидени по точка 4 од табела 2, ќе бидат исплаќани по добиените фактури за потрошената електрична енергија на Општинските фудбалски стадиони.

Број 08 – 7290/1
5 декември 2021 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

808.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА КУЛТУРА „ДОМ НА МЛАДИ“ – ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАНОВИ, СМЕТКА 903, 603 И 787 ЗА 2023 ГОДИНА

I

Се објавува Одлука за донесување на Годишна програма за работа на општинска установа за култура „Дом на Млади“ – Штип за 2023 година со финансиски планови, сметка 903, 603 и 787 за 2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7291/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

809.

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА КУЛТУРА „ДОМ НА МЛАДИ“-ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАНОВИ, СМЕТКА 903, 603 и 787 ЗА 2023 ГОДИНА

Член 1

Се донесува Годишна програма за работа на Општинска установа за култура „Дом на млади“-Штип за 2023 година со Финансиски планови, сметка 903, 603 и 787 за 2023 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Годишната програма за работа на Општинска установа за култура „Дом на млади“-Штип за 2023 година и Финансиските планови на Општинска установа за култура „Дом на млади“-Штип, сметка 903, 603 и 787 за 2023 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-7291/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

Годишна Програма на
Општинска установа за култура
„Дом на млади“ - Штип за 2023 година

ВОВЕД

Општинска установа за култура “Дом на млади” – Штип представува културна установа за развој на културниот и социјален живот на младите во Штип и регионот во последните четириесет години. Тој има важна улога во културниот живот не само на младите туку воопшто во културниот живот на сите граѓани во општината.

Со оглед на тоа дека во последната декада е работено на подобрување на инфраструктурата на објектот на ОУК “Дом на млади” – Штип, како и комплетно естетско уредување на внатрешниот дел (салите), но и подобрување на техничката опременост преку репарирање на постоечката техника како и набавка на комплетно нова опрема за озвучување и осветлување, со што се исполнуваат некои основни стандарди за нормално функционирање на установата во следниот период. Ова се основните причини поради кои во следната година домот на младите заслужува квалитетна и современа програма за работа.

Со оглед на тоа што во последните две години поради настанатата состојба со пандемијата од КОВИД – 19, програмските активности на ОУК Дом на млади – Штип беа со намален капацитет на посетители но и редуцирани со цел да не се прекршуваат пропишаните протоколи од страна на надлежните органи се створи недостаток во организираниот културен живот на младите кои живеат постојано или привремено (средношколци – студенти) во Штип. Затоа ОУК “Дом на млади” мора да ги следи современите културни трендови и да биде во тек со техничко технолошките достигнувања за да може да се искачи на посакуваното ниво, како водич во урбаното живеење на младите, како што тоа било случај во почетоците од основањето на ОУК “Дом на млади” – Штип.

Програмата е создадена со цел да ја унапреди културната понуда на младите во Општина Штип, темелејќи се на културното наследство, новите културни трендови, како и настани од програмата на ОУК Дом на млади кои традиционално се одржуваат низ годините. Програмата има за цел одново да ги поттикне творечките пориви кај младите, но и повторно да ги привлече назад кон едно место кое е симбол за модерно и уникатно културно живеење.

Во насока на унапредување на културната понуда во Општина Штип и регионот, ја предлагам следната програма и активности во ОУК “Дом на млади” – Штип за 2022 година.

ПРОГРАМА

Активирање на младите во програмски содржини и проекти кои ја поттикнуваат креативноста, творењето и волонтирањето, стекнување на нови вештини и знаења, запознавање на основни стандарди при продуцирање на еден културен настан со една заедничка цел подобрување на културната понуда во општината.

Програмата на Дом на млади да се стреми кон остварување на интересите од областа на музичка и ликовна уметност, литература, театар и кино содржините во согласност со интересот и афинитетот кон овие уметности на младите и од двата пола.

При учеството на младите во манифестациите и при наградувањето, ќе промовира и практикува родов баланас.

МУЗИКА

ОУК “Дом на млади” – Штип, има специфичен и уникатен историјат посебно во областа на музичката култура и организирањето настани во областа на музичко сценската дејност од основањето па се до денес. Со цел да се задржи традицијата на висок квалитет на програмските содржини и повторно да ја анимира младината да се врати назад во култниот простор во следната година ќе се организираат следните музички настани:

- Астибо Џез Фестивал
- Интернационален ден на Џез музиката (International Jazz Day)
- Концерти на музички групи
- Концерт на еден реномиран Македонски артист (група)
- Концертни промоции на ново снимени материјали на млади и афирмирани музичари.
- Промоции на носачи на звук
- Независни проекти (великденс, штип хоп, грин фест и сл.)
- Рок Подиум
- Хепенинг Чет’рсе
- Електронска музика
- Сопствена продукција на носачи на звук

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И ФОТОГРАФИЈА

ОУК Дом на млади – Штип ќе го поттикне развојот на креативноста кај младите во сите области вклучително и во ликовната уметност и фотографијата. Установата располага со соодветни услови за организација на работилници за унапредување на вештините кај младите во областа на ликовната уметност и фотографијата.

За таа цел ќе се организираат следните активности:

- Колонија на различностите (ликовна колонија за млади со попреченост)
- Реализација на ликовни изложби
- Реализација на изложби на фотографија
- Креативни работилници за ликовна уметност и фотографија
- Конкурси за ликовна уметност и фотографија

ЛИТЕРАТУРА

Во ова модерно време на технологија и брз живот треба повторно да се сврти вниманието на младите кон основата на творештвото а тоа е литературата. Преку организација на соодветни културни активности ќе се створи можност за повторна популаризацијана литературата и отворање простор за ново изразување на младите во оваа област.

Планирани активности се:

- Поетски вечери
- Литературни читања
- Промоции на книги на познати и млади автори
- Литературни конкурси
- Претставување на добитникот на наградата „Браќа Миладиновци“
- Рецитаторки натпревари
- Подршка на млад писател при издавање на книга (издаваштво/печатење/промоција)

ТЕАТАР И ФИЛМ

Со оглед на тоа што во Штип има професионален театар, се отвора можноста ОУК “Дом на млади” да биде место за развој и пракса на младите во областа на актерството и занимавањето со глума, посебно на оние млади кои покажуваат ентузијазам за да продолжат понатаму да се доусовршуваат и школуваат во таа област, како и простор за изведба на претстави на аматерски здруженија на млади театарски уметници.

Фактот дека не постои професионално уредено Кино во Штип, му овозможува на ОУК Дом на млади да продолжи со организација на кино проекции и да ја пополни таа празнина во културното живеење на градот и во следната година, преку проекција на одбрани играни филмови, документарни филмови и филмови за деца од домашна и странска продукција.

Во соработка со културни здраженија, установи и продукциски куќи ќе се реализира:

- Летно кино
- Кино за деца
- Настапи на аматерски театри и театарски групи
- Продукција на театарска претстава
- Работилници за млади за театар и филм, под менторство на млади уметници од областа на театарот и филмот

СОВРЕМЕНИ ТАНЦИ

Во општина Штип постојат повеќе аматерски танчерски студија кои се занимаваат со изучување на модерни танци но и класичен балет, кои делуваат независно. ОУК Дом на млади е во постојана соработка со истите во изминатите години, оваа соработка ќе продолжи во следната година.

Во тој правец ОУК “Дом на млади” со соработка со истите ќе ги организира следните активности:

- Организација на фестивал за танци
- Организација на натпревар за модерни танци.

Аматери и волонтерство

ОУК Дом на млади како и низ годините и во следната година ќе дава подршка на аматери, млади уметници во најразлични области од културата, со цел развој на уметничкиот аматеризам на високо ниво и поттик младите да волонтираат во сите програмски содржини, настани и проекти кои ќе се спроведуваат во годишната програма, а тоа ќе донесе до стекнување на нови знаења и вештини кај младите, не само во областа на уметноста туку и во делот на организирање, спроведување и техничка организација на културни настани.

За реализирање на вакви проекти е предвидено:

Во тој правец ОУК “Дом на млади” со соработка со истите ќе ги организира следните активности:

- Учество на настани на аматерски музички групи
- Театарски претстави на аматерски групи
- Учество во проекти на Здруженија на граѓани
- Учество во проекти на Здруженија на граѓани
- Учество во работилници од различни области на културата (музика, литература, фотографија, ликовна уметност и сл.)

Соработка

За да се овозможи реализација на сите замислени програмски содржини ОУК Дом на млади ќе ја продолжи соработката со различни организации, граѓански здруженија и правни субјекти, но и ќе воспостави нови релации и контакти со цел меѓусебна соработка и подршка во реализација на различни проекти поврзани со развој на културата, образованието и развојот на младите.

- Одржување на старите контакти но и воспоставување на нови контакти со домашни и странски институции и установи кои делуваат во областа на културниот развој на младите.
- Организација на промоции и отстапување на простор за индивидуално и групно усовршување.
- Организација на Специјализирани работилници, трибини и обуки за млади уметници.
- Развивање на соработка со културни институции на национално ниво.
- Соработка со Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
- Развивање на соработка со Бизнес секторот за реализација на заеднички проекти, во соработка со Локалната самоуправа.
- Подршка на уметници од различни области на културата за реализација на настани.

ПРОМОЦИЈА

Поттик за творење, и активно културно живеење и афирмација на творештвото на младите уметници во сите свери на културата.

Промоција и афирмација

Ако се земе во преглед тоа дека Општинската установа за култура Дом на млади – Штип е иницијатор и креатор на многу културни збиднувања и активности за развој на креативноста кај младите и подигање на нивото на културата, потребно е да се интензивира промоцијата на збиднувањата кои се одржуваат во годишната програма.

Во таа насока ќе се превземат следните активности:

- Враќање во функција на веб страната на ОУК Дом на млади – Штип
- Формирање на тим составен од млади ИТ ентузијастички кои ќе ја уредуваат и публикуваат содржината на веб страната. Како и комплетно едитирање и поставување на целиот историјат од установата од 40 годишното функционирање.
- Организирање на прес конференции за информирање преку локални и национални медиуми со што би се информирала целата јавност за предстојните настани кои ќе се одржуваат во склоп на годишната програма.

ИНФРАСТРУКТУРА

Подобрување на условите во установата за остварување на подобар, побогат и квалитетен културен живот на младите.

Внатрешно уредување

Со оглед на тоа дека во последната декада, постојано и во континуитет е работено на подобрување на условите за работа во внатрешниот дел од објектот на ОУК Дом на млади, останати се мал број на работи кои останаа за поправка, реконструкција или набавка.

Во тој дел треба да се реализира:

- Поврзување на двете сали со одводна инсталација
- Поврзување на двете сали со довод на вода
- Естетско разубавување на малата сала
- Набавка на нов инвентар (маси. столици)

Надворешно уредување

Во текот на 2020 година е одпочнат проект за реконструкција и партерно уредување на надворешниот простор односно летната тераса на ОУК Дом на

млади кој е во тек и е во реализација на Бирото за развој на Источно плански регион и Локалната самоупрева.

Проектот треба да се реализира во 2022 год, со што би се одстраниле аномалиите и проблемите поврзани со надворешното уредување и инфраструктура и ќе може непречено да се реализираат програмските содржини на установата во летниот период.

Техничка опременост

Во делот на техничко доопремување ОУК Дом на млади во континуитет работи на подобрување на техничката опременост и одржување на постојната опрема. За да се подобрат дополнително условите за работа и за да може дополнително да се задоволи минималниот критериум за нормално функционирање и спроведување на годишната програма, во наредната година ОУК Дом на млади ќе набави дополнителна опрема за дополнување и репарирање на постојната, и тоа:

- Специфична сценска опрема за осветлување
- Два аудио засилувачи
- Аудио Процесор Кросовер
- четири парчиња специфични драјвери (звучници) за репарирање на постоечки звучни кутии
- Информатичка опрема (лаптоп компјутер, звучна картица, видео картица и сл.)
- Фото апарат (камера)

0102-203/1
08.11.2021 година

Штип

ОУК „Дом на млади“-Штип
в.д. директор

Видан Лазарев, с.р.

	Наменски дотации 903		Наменски дотации 603		Самофинансирачки активности 787		Вкупно	
	План јануари- декември	Реализирано јануари- декември	План јануари- декември	Реализирано јануари- декември	План јануари- декември	Реализирано јануари- декември	План јануари- декември	Реализирано јануари- декември
ЈАНУАРИ-ДЕКЕМВРИ								
Севкупно Прилог 6 :	3.710.364	0	0	0	0	0	0	0
Вкупно Расходи :	995.636	0	680.000	0	1.936.000	0	2.616.000	0
Севкупно Расходи :	4.706.000	0	680.000	0	1.936.000	0	2.616.000	0
Севкупно Приходи :	0	0	0	0	1.936.000	0	1.936.000	0
Основни плати	2.671.464	0	0	0	0	0	0	0
Основни плати - други вработени	2.485.320						0	0
Персонален данок на доход од плата	186.144						0	0
Придонеси за социјално осигурување	1.038.900	0	0	0	0	0	0	0
Основни придонеси за ПИО	697.548						0	0
Основни придонеси за здравство	278.280						0	0
Основен придонес за професионално заболување	18.552						0	0
Основни придонеси до Агенцијата за вработување	44.520						0	0
Останати придонеси од плати	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати придонеси							0	0
Патни и дневни расходи	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0
Патување во земјата - хранарина (дневница)							0	0
Патување во земјата - патни расходи	10.000		10.000				10.000	0
Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	300.000	0	240.000	0	100.000	0	340.000	0
Електрична енергија	140.000		110.000		30.000		140.000	0
Водовод и канализација	45.000		30.000		15.000		45.000	0
Ѓубретарина							0	0
Други комунални такси и услуги							0	0
Други материјали за греење	100.000		100.000		50.000		150.000	0

Пошта					5.000		5.000	0
Телефон и телефакс	15.000						0	0
Други трошоци за комуникација							0	0
Материјали и ситен инвентар	75.000	0	55.000	0	175.000	0	230.000	0
Канцелариски материјали	20.000		15.000		5.000		20.000	0
Училишни материјали							0	0
Средства за одржување на хигиена	15.000		10.000		10.000		20.000	0
Материјали за разни поправки	20.000		15.000		80.000		95.000	0
Други материјали	20.000		15.000		80.000		95.000	0
Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0
Договорни услуги	260.636	0	305.000	0	730.000	0	1.035.000	0
Изнајмување на канцелариска опрема	27.000		15.000		30.000		45.000	0
Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	38.000		30.000		30.000		60.000	0
Осигурување на недвижности и права	10.000				10.000		10.000	0
Други финансиски услуги								
Правни услуги	15.000		5.000		10.000			
Услуги за копирање, печатење и издавање	10.000				50.000		50.000	0
Други договорни услуги	160.636		255.000		600.000		855.000	0
Други тековни расходи	50.000	0	50.000	0	170.000	0	220.000	0
Расходи за репрезентација	10.000		10.000				10.000	0
Семинари и обуки	15.000		15.000		20.000			
Објавување на огласи	15.000						0	0
Други оперативни расходи	10.000		25.000		150.000		175.000	0
Разни трансфери	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери при пензионирање							0	0
Други трансфери	50.000						0	0
Социјални надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0
Купување на опрема и машини	200.000	0	0	0	400.000	0	400.000	0
Купување на канцелариска опрема							0	0
Купување на информатичка и видео опрема			0		200.000		200.000	0

Купување на опрема за греење и климатизација								
Купување на друга опрема	200.000				200.000		200.000	0
Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0
Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на станбени објекти							0	0
Реконструкција на деловни објекти							0	0
Други градежни објекти	50.000	0	20.000	0	61.000	0	81.000	0
Реконструкција на други објекти	50.000		20.000		61.000			
Купување на мебел	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0
Купување на друг мебел							0	0
Купување на друга опрема					300.000			
Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0

Севкупно Приходи :	0	0	0	0	1.936.000	0	1.936.000	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------	----------

Претприемачки приход и приход од имот	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0
Други приходи на имот					300.000		300.000	0
Такси и надоместоци	0	0	0	0	1.556.000	0	1.556.000	0
Членарини во институции во областа на културата					36.000		36.000	0
Приходи од билети за културни манифестации					800.000		800.000	0
Услуги од кафетерии и ресторани					600.000		600.000	0
Закупнина од опрема					120.000		120.000	0
Други неданочни приходи	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0
Останати неданочни приходи					80.000		80.000	0
Приходи од минати години							0	0
Трансфери од други нивоа на власт	0	0	0	0	0	0	0	0
Тековни трансфери од други нивоа на власт							0	0
Трансфери од Буџетот на РМ							0	0

0102-204/1
08.11.2022 година

Штип

ОУК „Дом на млади“-Штип
в.д. директор

Видан Лазарев, с.р.

810.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП
ПО ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
(КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА)

I

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип по Програмата за уредување на градежно земјиште (квартал јули – септември 2022 година).

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7292/2
06 декември 2022 година

Ш т и п

Општина Штип
Градоначалник

Иван Јорданов, с.р.

811.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП ПО ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА)****I**

Се усвојува Кварталниот извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип по програмата за уредување на градежно земјиште (квартал јули – септември 2022 година).

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7292/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

812.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ШТИП (КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА)****I**

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип по Програмата за одржување на локални патишта и улици во Општина Штип (квартал јули – септември 2022 година).

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7293/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

813.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ШТИП (КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА)

I

Се усвојува Кварталниот извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип по програмата за одржување на локални патишта и улици во Општина Штип (квартал јули – септември 2022 година).

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7293/1
05 декември 2022 година
Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова

814.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП ПО ПРОГРАМАТА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ ВО ОПШТИНА ШТИП
(КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА)

I

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип по Програмата за користење на јавниот простор за паркирање во Општина Штип (квартал јули – септември 2022 година).

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7294/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

815.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

З А К Л У Ч О К

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН
2011“ – ШТИП ПО ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР ЗА
ПАРКИРАЊЕ ВО ОПШТИНА ШТИП (КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА)

I

Се усвојува Кварталниот извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип по програмата за користење на јавниот простор за паркирање во Општина Штип (квартал јули – септември 2022 година).

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7294/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

816.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА

I

Се објавува Програма за одржување на локални патишта и улици во Општина Штип за 2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7295/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

817.

Врз основа на член 14 став 4 и член 34 став 1 од Законот за јавни патишта (Службен весник на РМ број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 14/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и Службен весник на РСМ број 174/21) ,член 78 и 79 од Одлуката за комунален ред на Општина Штип (Службен гласник на Општина Штип број 16/13, 15/21 и 07/21) и член 21 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Штип, (Службен гласник на Општина Штип број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21) на седницата одржана на ден 05 декември 2022 година донесе,

ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА

Вовед:

При изготвувањето на оваа Програма се тргна од реалните потреби за одржување на локалната патна мрежа и градските улици во Општина Штип.

Програмата за одржување на локални патишта и улици во Општината Штип е проектирана на **36.000.000,00 денари** со можност за нејзино проширување.

1. Извори на средства за финансирање на активностите за одржување локални патишта и улици

Планираните извори за финансиски средства за финансирање на активностите за одржување на локалните патишта и улици се:

1. Средства од Агенцијата за државни патишта 7.000.000,00 денари

2. Средства од Буџетот на Општина Штип 29.000.000,00 денари

Средствата за одржување на локалните патишта и улици во Општина Штип ќе бидат распределени на следниот начин:

- Редовно одржување на локалните патишта и улици 30.000.000,00 денари

- Зимско одржување на локални патишта и улици 6.000.000,00 денари

- **За тековно и зимско одржување на локалните патишта и улици 36.000.000,00 денари**

Активности**2.1. Редовно одржување на локалните патишта и улици**

1. Крпење на ударни дупки со топла асфалтна маса
2. Крпење на ударни дупки со камена коцка
3. Крпење на ударни дупки со бетон
4. Обележување на хоризонтална сигнализација
5. Одржување на вертикална сигнализација
6. Одржување на семафорска сигнализација
7. Одржување(реконструкција) и чистење на атмосферската канализација (замена на улични сливници, тиролски решетки поправка на ревизиони шахти)
8. Чистење на одрони и наноси
9. Чистење на отворени бетонски канали
10. Чистење на отворени земјани канали

11. Одржување и поставување на метални и бетонски огради
 12. Одржување и поправка на банкини, канафки, потпорни и обложни сидови и заштита на косини со поставување на заштитна мрежа
- Вкупно: 30.000.000,00 денари**

2.2. Зимско одржување на локалните патиштата и улици

1. Крпење на ударни дупки со ладна асфалтна маса
2. Набавка на абразивни средства (сол и сепариран песок)
3. Трошоци за механизација и работна рака на зимска служба

Вкупно: 6.000.000,00 денари

Вкупно 2.1, 2.2

36.000.000,00 денари

Врз основа на напред истакнатото и во зависност од приливот на средствата од Буџет на Совет на Општина Штип, можни се измени и дополнувања на активностите во оваа Програма.

Преодни и завршни одредби

За спроведување на оваа Програма се грижи Оделението за комунални дејности, а реализацијата ја врши ЈП "Стипион 2011"-Штип, како задолжен за одржување на сообраќајниците во Општината Штип.

Оваа Програма влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општината Штип", а ќе се применува до донесувањето на Програмата за 2024 година.

Број 08 – 7295/1
5 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

818.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023/2024 ГОДИНА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

I

Се објавува Програма за одржување на локални патишта во Општина Штип за 2023/2024 година во зимски услови.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7296/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

819.

Врз основа на член 14 став 4 и член 34 став 1 од Законот за јавни патишта („Службен весник на РМ“ број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 14/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и „Службен весник на РСМ“ број 174/21), член 81 од Одлуката за комунален ред на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 16/13) и член 21 став 1 точка 12 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 5 декември 2022 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА
ВО ОПШТИНА ШТИП ЗА 2023/2024 ГОДИНА
ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

1. Општ дел

1. Со оваа Програма се предвидува обемот, динамиката и начинот на одржувањето на улиците во град Штип, како и локалните патишта во Општина Штип, опфатени со Генералниот урбанистички план во зимски услови во сезоната 2023/2024 година.

Поради ефектното дејствување по Програмата треба да бидат земени во предвид следните моменти и тоа:

- I. Степен на подготвеност (приправност);
- II. Приоритет на дејствување;
- III. Увид и информираност
- IV. Употреба на механизација;

- V. Употреба на работна рака;
- VI. Финансирање на програмата

I. Степен на подготвеност

Критериумот на степенот на подготвеност зависи од настанатата временска ситуација која секојдневно се следи преку средствата за информирање.

Подготвеноста започнува на 5 ноември секоја календарска година, завршува на 15 март наредната година.

Степенот на подготвеност ќе го оценува Советот на Општината и Советот за безбедност на сообраќајот.

Според настанатата ситуација во тој период имаме три степени на подготвеност и тоа:

Прв степен

Календарски непосредно пред да започне зимата, ситуацијата во секојдневниот сообраќај и комуникациите е нормална.

Во пунктот се е во исправна состојба, количеството на сол и ситен песок е доволна, а расположивата механизација е исправна.

Потребната количина на сол е од 100 тона, а на ситен песок околу 250 м³, кои количества се доволни за потребите на градската улична мрежа и локални патишта во просечни зимски услови.

Втор степен

Настанува кога значително се намалува температурата и се очекуваат врнежи од снег.

Се превземаат превентивни мерки за посипување на улиците од прв приоритет со сол.

Овој степен на подготвеност трае и со почнувањето на врнежи од снег но истите се совладуваат со расположивата механизација опфатена со планот за дејствување.

Трет степен

Настапува кога снежните врнежи и други појави не можат да се совладаат со расположивата механизација и луѓе опфатени со планот за дејствување.

Веќе се активира ДЗС и ЦУК и координирано се настапува во ублажувањето на временските прилики.

II. Приоритет на дејствување

Заради важноста на комуналните објекти и во зависност од тоа, што тие поврзуваат, се наметнува и приоритетноста во дејствувањето во зимски услови.

Ако поради економска гледна точка не е можно целосно одржување на градската улична мрежа и некои делови на локалната патна мрежа, уличната мрежа и локалните патишта се рангирани по приоритет а со цел благовремена интервенција и ублажување на настаната ситуација во зимските услови..

А/ Прв приоритет

Кога веќе зимските услови најавуваат загрозување на зимскиот сообраќај во зимскиот период се пристапува кон следното:

Превентивно посипување со сол за да се спречи појавата на голомразица, а во колку таа настане се продолжува со редовното посипување со сол и песок се до нејзиното отстранување.

При интензивни врнежи од снег неминовно е негово отстранување од коловозот, со пренесување до најблиското корито на река Отиња или Брегалница.

Чистењето на коловозот се врши со широчина од 2,5 м. на една коловозна лента така да очистениот во двата правца изнесува 5,0 м.

Коловозот треба да е прооден за сообраќај до 5 часот наутро на улиците кои со Оперативниот план се ставени во прв приоритет, сообраќајот да се одвива со намалена брзина, согласно Законот за безбедност на сообраќајот и Законот за патишта.

Во првиот приоритет влегуваат објектите: Болница, Клисура, УВР, Пожарна, Пекара на "Макпромет", Депонија, Филтер Станица и улиците: "Партизанска", "Сремски Фронт", дел од улица "Борис Крајгер", "Сајбие Демир", дел од "Пиринска", "Сутјеска", "Гоце Делчев", "Железничка", "делот од "Железничка" до спојот со магистралниот пат Велес-Кочани", "Брегалничка", Камен мост на р. Брегалница (Мал одмор), Касарни, населба "Пребег", "Маршал Тито", "Ванчо Прке", "Михајло Апостолски", "Тодор Коларов", дел од ул. "Борко Талев", од почетокот до Стариот здравен дом, кеј "Димитар Влахов", излез Клисура, "Борис Кидрич", "Чатал", "Васил Главинов", "Христијан Карпош", "Јосиф Ковачев", населба "Дузлак", "Крушевска Република", "Лески", влез на "Баби 5", "Славчо Стојменски", "Панче Караѓозов" со вкупна должина од 30.00 км.

Б/ Втор приоритет

Ширината на очистениот коловоз во еден правец да изнесува 2,0 м. во двата правца широчината на коловозот е 4,0 м. Исто така на секој 50-100 м. ќе се направи проширување за разминување на возилата.

Едномерните улици се чистат во широчина од 2,5 м. на коловозната лента. Чистењето да се изврши најкасно за 8 часа од престанокот на врнежите.

Исчистениот коловоз треба да е подготвен за одвивање на сообраќајот со осетно намалена брзина. Повремено се врши посипување со сол заради појава

на голомразица, а во колку таа настане се продолжува со посипување со сол и песок се до нејзиното отстранување.

Сообраќајот може да се прекине со координација на сообраќајната полиција, а возилата се упатат по други улици се до исчистување на критичното место.

Во вториот приоритет влегуваат следните улици: "Вита Поп Јорданова", "Мирче Ацев", Медицинско училиште, дел од ул. "Љубен Иванов", "Тодор Коларов", покрај ѕидот на градска болница, "Васил Доганџиски", дел од ул. "Борко Талев"(до дуќанчето), дел од ул."Јоаким Стојков", (до самопослугата) "Блок 77" главна улица,"Блок 85" (главна улица), "Сутјеска" до диспанзерот, ул. "Иван Рибар", ул. "Радански пат", "Еврејска", "Вардарска", "5-та Партиска Конференција", "Солидарност", "7-ми Конгрес", "Боро Арсов", "Булевар ЈНА" со вкупна должина од 12.10 км.

Во вториот приоритет ја сврстуваме и локалната патна мрежа со користење на расположива механизација што е за градското подрачје само во случај истата да е слободна без потреба за интервенција во градот и прилазите, во спротивно се активираат договорите и градежните оперативи, со кои истите се ангажирани за секој локален правец посебно со своја задача и оперативен план.

Должината на локалната патна мрежа која се одржува изнесува 32.10км.

В/ Трет приоритет

Во третиот приоритет влегуваат сите останати улици во градот каде пристапот на механизација е невозможен, истите ќе се чистат со интервенција на граѓаните со координација на месните заедници.

III. Увид и информираност

1. Увид

Обиколката на теренот ќе се врши со патнички возила со кои располагаат групите што се вклучени во Зимската служба, во потешки случаи се користат услугите од Дирекцијата за заштита и спасување како и од Собрание на Општина Штип, а информациите ќе се примаат од истите групи како и од органите на СВР и Јавното претпријатие за одржување и заштита на регионални и магистрани патишта Скопје подружница Штип . Увидот ќе биде поприсутен на локалната патна мрежа поради оддалеченоста и на патните правци, а во градското подрачје истото ќе го вршат одговорните лица на дадената смена. Истите лица задолжително од предходната смена ќе добиваат извештаи за состојбата и за ефектот на постигнатата работа записнички со прилог во дневник во координација со сообраќајната полиција.

2. Информираност

Од Оперативната група што е на терен и одговорните на групите што вршат увид на лице место а користејќи ги информациите од јавните средства за информирање како и службата на СВР преку врска се известува дежурниот во службата задолжен за прием и известување стациониран во просториите на ЈП "Стипион 2011" Штип кој истовремено координира со ДЗС и ЦУК, а истовремено за текот на работите ќе бидат известувани и органите за безбедност на сообраќајот за нивна евентуална интервенција како и АМСМ.

IV. Употреба на механизација

Во планот за зимско одржување ќе бидат опфатени најнеопходните машини со кои можат да се совладат временските неприлики во рамките на нормални зимски услови, во спротивно, за временски непогоди ќе се активира и дополнителна тешка механизација во координација со ДЗС и ЦУК.

За градското подрачје се ставени на располагање следните машини: Унимаг У90, ФАП-дуплак со плуг и соларка рег.бр.(шт-558-АЛ), ТАМ со плуг и соларка рег.бр.(шт-373-БД), универзална машина КАД Д – 428, универзална машина Волво, трактор со приколка со растурач на сол и песок, трактор за утовар и камион Мерцедес рег.бр.(шт-0148-АЦ), .

За ангажирање на градежната оператива постигнати се договори за нивно учество со потребна механизација.

V. Употреба на работна рака

За градското подрачје ЈП "Стипион 2011" ќе ангажира пет возача (Давитков Драги,Владо Бошков, Сашо Христов, Ванчо Величковски, Борче Трифунов) по потреба општи работници и два раководители. Истите ќе влезат поименично во прилогот на Оперативниот план за одржување на сообраќајниците и локалните патишта во зимски услови.

Напомена

Стопанските дворови ќе се чистат од самите организации.

Просторите во и околу училишните објекти организирано се чистат од учениците и класните раководители.

Тротоарите пред деловните простори ќе се чистат од страна на сопствениците на истите со големина на просторот што го зафаќа во должина на тротоарот. Тротоарите на мостовите и тротоарите без деловни простории ќе ги чисти ЈП "Исар" организирано преку сопствена програма.

Отстранувањето на снегот ќе се врши кога неговата дебелина ќе е 5 см. на помала снежна покривка ќе се интервенира со посипување на сол и песок.

Раскрсницата "Дујле" кај "Базалт", "Мал одмор", Стопанска банка и кај Градската црква ќе се чистат целосно со отстранување на снег и голомразица.

Улиците од прв приоритет треба да бидат оспособени со сообраќај до 05,00 часот наутро. Вкупна должина на улиците и локалната патна мрежа е приближно 110 км. или 550.000 м².

VI. Финансирање

Со Програмата за 2023/2024 година планираме дека се потребни вкупно 6.000.000,00 денари и тоа:

-употреба на возила 2.200.000,00 денари (амортизација, гориво, резервни делови)

- услуги од друга градежна оператива 1.200.000,00 денари.
- работна рака (дежурства и редовна плата) 1.100,00 денари.
- материјал (песок, сол, ладна асфалтна маса и др.) 1.500.000,00 денари.

Средствата треба да бидат обезбедени од Советот на Општината Штип.

Стварните трошоци ќе се утврдат по изготвување на градежна книга заверена од овластено лице на локалната самоуправа по која ќе се врши зафаќање од средствата за зимско одржување.

О П Е Р А Т И В Е Н П Л А Н

Стационирањето на луѓето и механизацијата ќе бидат во пунктот до Автобуска станица а приемот на информациите и понатамошното известување ќе биде во пунктот на телефон број 078/473-466,32 391-922

Првото активирање на целокупната група вклучена во зимско одржување ќе го изврши директорот на ЈП "Стипион 2011"-Штип дипл.правник Игор Ефтимов

Понатамошниот тек на дејствување на оперативните групи ќе биде според оперативниот план и директна одговорност на раководителите на групите.

Прв приоритет

Критични места каде треба да се обрати посебно внимание:

-болница

-клицура

- ул. "Гоце Делчев" (од Црква "Св. Никола" до ул."Ванчо Прке"; од ул. "Партизанска" до надвозник кај "Македонија пат"; и од "Мал одмор" до фабрика "Астибо"

-ул. "Партизанска" (од надвозник кај "Македонија пат" до Дом на млади)

-ул. "Борис Кидрич"

-ул. "Сремски Фронт"
-спојка "Сењак-Баби"
-ул. "Крушевска Република"

Улиците од 1. приоритет ќе се минуваат по следниот редослед: Болница, Клисура, УВР, Пожарна, Депонија, Филтер станица и улиците: "Партизанска", "Сремски Фронт", дел од улица "Борис Крајгер", "Сајбие Демир", дел од "Пиринска", "Сутјеска", "Гоце Делчев", "Железничка", делот од "Железничка" до спојот со магистралниот пат Велес-Кочани", "Брегалничка", Камен мост на р. Брегалница (Мал одмор), Касарни, населба "Пребег", "Маршал Тито", "Ванчо Прке", "Михајло Апостолски", "Тодор Коларов", дел од ул. "Борко Талев", од почетокот до Стариот здравен дом, кеј "Димитар Влахов", излез Клисура, "Борис Кидрич", "Чатал", "Васил Главинов", "Христијан Карпош", "Јосиф Ковачев", населба "Дузлак", "Крушевска Република", "Лески", влез на "Баби 5", "Славчо Стојменски", "Панче Караџозов" со вкупна должина од 30.00 км.

Втор приоритет

Во вториот приоритет влегуваат следните улици: "Вита Поп Јораданова", "Мирче Ацев", Медицинско училиште, дел од ул. "Љубен Иванов", "Тодор Коларов", покрај ѕидот на градска болница, "Васил Доганџиски", дел од ул. "Борко Талев" (до дуќанчето), дел од ул. "Јоаким Стојков", (до самопослугата) "Блок 77" главна улица, "Блок 85" (главна улица), "Сутјеска" до диспанзерот, ул. "Иван Рибар", ул. "Радански пат", "Еврејска", "Панче Караџозов", "Вардарска", "5-та Партиска Конференција", "Солидарност", "7-ми Конгрес", "Боро Арсов", "Булевар ЈНА". Редоследот на чистење на улиците од втор приоритет го определува дежурниот раководител.

Во втор приоритет влегува и Локалната патна мрежа.

Во колку возилото определено за чистење на прв приоритет обезбеди нормално функционирање на сообраќајот се упатува на расчистување на Локалната патна мрежа во спротивно ако е потребно се активираат договорите склучени со градежната оператива задолжени за посебни реони од истата.

Трет приоритет

Во трет приоритет влегуваат останатите улици од град Штип каде што не е можен пристап на механизација.

Истите се чистат од граѓаните во ширина на нивните дворни места во координација со месните заедници.

Стопанските дворови ќе се чистат од самите организации.

Просторите во и околу школските објекти организирано се чистат од учениците и класните раководители.

Тротоарите испред деловните простории ќе се чистат од страна на сопствениците на истите со големина на прсторот што го зафаќа во должина на тротоарот.

Пешачките мостови со тротоарите и тротоарите без деловни простории ќе ги чисти ЈП "Исар" организирано преку сопствена програма.

Напомена:

Отстранувањето на снегот ќе се врши кога неговата дебелина ќе е 5 см. на помала снежна покривка ќе се интервенира со посипување на сол и песок. Раскрсницата "Дујле" кај "Базалт", "Мал одмор", Стопанска банка и кај Градската црква ќе се чистат целосно со отстранување на снег и голомразица.

Улиците од прв приоритет треба да бидат оспособени за сообраќај до 05,00 часот наутро. Вкупна должина на улиците и локалната патна мрежа е приближно 110 км. или 500.000 м2.

Број 08 – 7296/1
5 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

820.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР ЗА
ПАРКИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД ШТИП ЗА 2023 ГОДИНА**

I

Се објавува Програма за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип за 2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7297/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

821.

Врз основа на член 15 став 2 од Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип број 11/18, 07/19 и 02/21) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип (Службен гласник на Општина Штип број 01/03, 18/07, 11/08, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

**ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР
ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД ШТИП ЗА 2023 година**

ВОВЕД

Оваа Програма ги претставува активностите превземени од страна на ЈП „Стипион 2011,, - Штип поврзани со користењето и одржувањето на паркинг просторот во Општина Штип и тоа активности, поврзани со организирањето, управувањето, уредувањето и одржувањето на јавните површини за паркирање, насочени кон квалитетно и ефикасно задоволување на потребите на сите учесници во сообраќајот, приоритетно задоволување на потребите на жителите во централното градско подрачје, со цел решавање на сообраќајниот метеж и проблемите со паркирањето.

Оваа Програма се однесува пред се на просторот за паркирање кој е од отворен тип и на кој паркирањето на возилата е без посебен режим на влегување и излегување, кој е обележан и за чие користење се наплаќа определен надомест.

ПРОГРАМАТА СОДРЖИ:

1. ОПШТ ДЕЛ
2. ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
3. РАСХОДИ НА РЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА
4. ПРИХОДИ НА РЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА
5. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. ОПШТ ДЕЛ

Врз основа на донесената Одлука на Советот за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип („Службен гласник на Општина Штип, бр. 11/18, 07/19, 02/21 и 15/21), со цел организирање управување, уредување и одржување на јавните површини за паркирање, пред се во насока за квалитетно и ефикасно задоволување на потребите на жителите на Централното градско подрачје и секако решавање на сообраќајниот метеж и проблемот со паркирањето.

Паркирањето на подрачјето на град Штип е од отворен тип.

Јавното претпријатие вршејќи ја оваа дејност ,постојано утврдува и изнаоѓа нови и ги усовршува постојните услуги следејќи ги современите трендови и практики за давање на услуги за користење на јавните површини за паркирање.

На сите јавни паркиралишта со кои управува ЈП,приоритет се дава на жителите на Централното градско подрачје на кои согласно востановената деловна политика и начинот на организирање на работата на паркинзите,им се гарантира пристап и користење на јавното паркиралиште со што всушност и се оправдува постоењето на јавните паркинзи како јавен сервис на граѓаните,со што трајно и во континуитет се води грижа за правилен, ефикасен и непречен режим на сообраќајот на самите паркиралишта,што наидува на огромна благодарност и одобрување од граѓаните.

Повластени карти-налепници за жителите-станари(по Член 11 од Одлуката на Советот на Општина Штип) во Централното градско подрачје,вработените и други лица кои ги исполнуваат условите за повластена карта според Правилникот на ЈП,,Стипион 2011,, - Штип.

Врз основа на Одлука од Советот на Општина Штип,за користење на јавните површини за паркирање на подрачјето на град Штип,постои:

-зимско работно време 07-18 ч.

-летно работно време 07-21 ч.

-сабота работно време 07-15 ч.

Во опфатот на просторот за паркирање-СИНА ЗОНА, се улиците :

-„Васил Главинов,,-од мостот кај црквата „Св.Никола,, до ОУ,,Ванчо Прке,,(Камен мост) _____ 89 паркинг места

-„Генерал Михајло Апостолски,,-од ОУ,,Ванчо Прке,,(Каменит мост) до „Порта Пролет“ _____ 188 паркинг места .

-„Маршал Тито,,- од мостот кај Трговски Центар до црквата,,Св.Никола,, _____ 253 паркинг места

-„Ванчо Прке,,-од зад Трговски до огледалото__ 183 паркинг места

(„Рајко Жинзифов,,/ „Кирил и Методи,, / „Тошо Арсов,, / „Гоце Делчев,,/ „Коле Нехтенин,,/ „Ѓорче Петров,,/ „Добре Радосавлев,,/ „Јосиф Ковачев,, и „ Кузман Јосифовски

,Страшо Пинџур,,(кај Текстилното училиште) _____ 30 паркинг места

-“Браќа Миладиновци“ _____ 33 паркинг места

-“Маршал Тито“(пред Здравен дом)_____ 12 паркинг места

-“Сутјеска“(кај Градски пазар) “ _____ 60 паркинг места

-“Булевар ЈНА” (Стари бунари)_____ 7 паркинг места

На подрачјето на Општина Штип се наплатува надомест за паркирање на вкупно 855 паркинг места.

2. ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ПЛАТЕНИ ПАРКИНЗИ ЗА 2023 ГОДИНА

1. Доколку се јави потреба за паркирање на други улици, ќе треба поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација.
2. Планирано е и воведување на “Затворени паркинзи”.

3. ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА

Позиција	
ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	
Вертикална сигнализација (сообраќајни знаци)	30.000
Хоризонтална сигнализација (боја за обележување)	150.000
Трошоци за печатење на гребки и налепници и винетки	200.000
Бруто плата на вработени	3.679.308
Трошоци за блокатори	20.000
Трошоци за гориво	50.000
Трошоци за електрична енергија	5.000
СМС услуга	1.200.000
20% комунална такса	1.200.000
Непредвидени трошоци	200.000
Вкупно трошоци:	6.734.308
ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	
Вкупно приходи	8.600.000
Вкупно трошоци	6.734.308
Разлика	1.865.692

4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

За спроведување на оваа Програма се грижи Одделението за платени паркинзи во ЈП, „Стипион 2011,“, Штип.

За делот од Програмата каде ЈП, „Стипион 2011,“, не е во можност да ги реализира програмските задачи, истите ќе ги реализира Општина Штип.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Штип а ќе се применува до донесувањето на

Програмата за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на Општина Штип во наредната година.

Број 08 – 7297 /1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

822.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРАТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „ИСАР“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2022 ДО 30.09.2022 ГОДИНА

I

Се објавува Заклучок за усвојување на Кваратален извештај за работењето на ЈП „Исар“ – Штип со финансиски показатели за период од 01.07.2022 до 30.09.2022 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7298/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

823.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРАТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈП „ИСАР“-ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОД ОД
01.07.2022 ДО 30.09.2022 ГОДИНА

I

Се усвојува Квартален извештај за работењето на ЈП „Исар“ – Штип со финансиски показатели за период од 01.07.2022 до 30.09.2022 година.

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7298/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

824.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРАТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „ИСАР“ – ШТИП ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.07.2022 ДО 30.09.2022 ГОДИНА

I

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Исар“ – Штип за одржување на јавната чистота за период од 01.07.2022 до 30.09.2022 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7299/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

825.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

З А К Л У Ч О К

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРАТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „ИСАР“ – ШТИП ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА ЧИСТОТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2022 ДО 30.09.2022 ГОДИНА

I

Се усвојува Кваратален извештај за работењето на ЈП „Исар“ – Штип за одржување на јавната чистота за период од 01.07.2022 до 30.09.2022 година.

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7299/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

826.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ

НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНСКАТА ЈАВНА УСТАНОВА ДЕТСКА
ГРАДИНКА „АСТИБО“ ШТИП

I

Се објавува Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на општинската јавна установа детска градинка „Астибо“ Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7300/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

827.

Врз основа на член 114 став 8, и 16 од Законот за заштита на децата (Службен весник на РМ број 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и „Службен весник на РСМ“ број 198/18, 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21 и 155/22) и член 21 точка 22 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНСКАТА ЈАВНА УСТАНОВА
ДЕТСКА ГРАДИНКА „АСТИБО“ ШТИП

1. Од член на Управниот одбор на Општинската јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“- Штип како претставник на установата **се разрешува:**
 - **Елизабета Симоновска**
2. За член на Управниот одбор на Општинската јавна установа за деца-Детска градинка „Астибо“-Штип како претставник на установата **се именува:**
 - **Илија Митров**

3. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7300 /1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

828.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА
ПРЕТСТАВНИЦИ ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНСКА УСТАНОВА
ЗА КУЛТУРА „ДОМ НА МЛАДИ“ ШТИП

I

Се објавува Решение за разрешување и именување на претставници во Управниот одбор на општинска установа за култура „Дом на млади“ Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7301/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

829.

Врз основа на член 35 став 2, а во врска со член 38 од Законот за култура („Службен весник на РМ“ број 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18) член 16 од Статутот на Дом на млади Штип и член 21 став 1 точка 22 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09,

04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ
ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА КУЛТУРА
„ДОМ НА МЛАДИ“-ШТИП

1. Од претставници во Управниот одбор на ОУК „Дом на млади“-Штип се разрешуваат:
 1. **Марјан Спиров**
 2. **Драган Ристовски**
 3. **Дејан Крнчевски**

2. За претставници во Управниот одбор на ОУК „Дом на млади“-Штип се именуваат:
 1. **Иван коцев**
 2. **Влатко Жежов**
 3. **Илија Арев**

3. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7301 /1
05 декември 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р.

830.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАЛОЖБА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ И ЕЛИМИНИРАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ ВО
ПОЛИТИКАТА

Се објавува Заклучок за усвојување на заложба за унапредување на родовата еднаквост и елиминирање на насилството врз жените во политиката.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-7302/2
06 декември 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

831.

Врз основа на член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 05 декември 2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАЛОЖБА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ И
ЕЛИМИНИРАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ ВО ПОЛИТИКАТА

I

Се усвојува заложбата за унапредување на родовата еднаквост и елиминирање на насилството врз жените во политиката.

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 7302/1
05 декември 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

832.

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 93 – в, став 2 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96,

34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), Градоначалникот на Општина Штип на ден 11.11.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“- ШТИП

1. Вршителот на должност Директор Марија Николиќ се разрешува од должноста Директор на СОУ „Јане Сандански“ - Штип, поради истек на мандатот, заклучно со 11.11.2022 година.
2. Со влегување во сила на ова Решение престанува да важи Решението за именување на вршител на должноста на Директор на Општинското средно училиште „Јане Сандански“ - Штип бр. 09-3048/3 од 12.05.2022 година.
3. Ова решение стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 14.11.2022 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со членот 93 – в, став 2, од Законот за средното образование од („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), утврдено е дека вршителот на должноста директор се именува за време до изборот на директор на средното училиште, но не подолго од шест месеци.

Поради истекот на 6 месеци од денот на именувањето на вршител на должност Директор на СОУ „Јане Сандански“ - Штип, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Правна поука: Незадоволната страна има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на Решението преку Градоначалникот на Општина Штип до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Број 09-3048/6
11.11.2022 година

Ш т и п

Општина Штип
Градоначалник

Иван Јорданов, с.р.

833.

Врз основа на Член 50, став (1), алинеја (9) од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 05/02), а во врска со Член 93-в од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 229/20), Градоначалникот на Општина Штип на 14.11.2022 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА - ДИРЕКТОР НА ОПШТИНСКОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ - ШТИП

1. Се именува лицето Марија Николиќ - стручен наставник по практична настава за вршител на должноста - Директор на Општинското средно училиште „Јане Сандански“ - Штип, сметано од 14.11.2022 година.
2. Именуваното лице ќе ги врши работите коишто произлегуваат од функцијата до именувањето на нов директор на училиштето, но не подолго од 6 (шест) месеци сметано од денот на именувањето.
3. Примерок од ова Решение да се достави до именуваното лице, училиштето и Архивата на Општина Штип.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Врз основа на Член 93-в од Законот за средното образование, Градоначалникот на Општина Штип во рок од 3 (три) дена од денот на разрешувањето на постојниот директор, именува вршител на должноста - директор од редот на вработените кој ги исполнува условите за избор на директор пропишани во Член 91, став (2) и став (3) од Законот за средното образование.

Имајќи го во предвид фактот дека мандатот на претходниот вршител на должноста - директор заврши, Градоначалникот на Општина Штип одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се изјави Жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 (петнаесет) дена по приемот на истото.

Број 09-3048/7
14.11.2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

834.

Врз основа на член 120 став 9 од Законот за заштита на децата (“Службен весник на РМ” број 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и 21/18 и “Службен весник на РСМ” број 104/19, 146/19, 275/19 и 311/20) и член 51 став 3 од Статутот на Општина Штип (“Службен гласник на Општината Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 4/11, 13/14 и 5/21), Градоначалникот на Општина Штип, донесе:

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА – ДИРЕКТОР НА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА ОПШТИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНКА „ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА“-ШТИП

1. **СЕ РАЗРЕШУВА** Ивана Ангеличкова-дипломиран правник, од функцијата-Вршител на должноста Директор на Јавна установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип, поради истекување на мандат 01.12.2022 година.
2. Лицето кое се разрешува во рок од 15 дена по разрешувањето се враќа на работа каде работел пред да биде избран за директор на вршење на работите кои одговараат на неговиот вид и степен на стручна подготовка.
3. Во рок од три дена од денот на разрешувањето на директорот, се именува вршител на должноста директор од редот на вработените на установата кој ги исполнува условите за директор и кој ги врши работите на директор до именување на нов директор, најмногу до шест месеци од денот на неговото именување.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Штип”.

Број 09-3387/5
30.11.2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

835.

Врз основа на член 120 став 9 и член 126 од Законот за заштита на децата (“Службен весник на РМ” број 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,

192/15, 27/16, 163/17 и 21/18 и “Службен весник на РСМ” број 104/19, 146/19, 275/19 и 311/20) и член 51 став 3 од Статутот на Општина Штип (“Службен гласник на Општината Штип” број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 4/11, 13/14 и 5/21), Градоначалникот на Општина Штип, донесе:

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА- ДИРЕКТОР НА ЈАВНА
УСТАНОВА ЗА ДЕЦА ОПШТИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНКА
„ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА“-ШТИП

1. За вршител на должноста - Директор на Јавна установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип, се именува **Ивана Ангеличкова-дипломиран правник.**
2. Вршителот на должноста-директор ќе ги има сите права и обврски како Директор на Јавна установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип, сметано од 01.12.2022 година.
3. Се задолжува вршителот на должноста –директор во рок од 3(три) дена со разрешениотдиректор да извршат примопредавање на правата и должностите, во согласност со позитивните законски прописи.
4. Функцијата вршител на должност-директор ќе се извршува се дои зборот на Директор на Јавна установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип, но не подолгоод 6 (шест) месеци.
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Штип”.

Број 09-3387/6
30.11.2022 година

Ш т и п

Општина Штип
Градоначалник

Иван Јорданов, с.р.